

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 12 јануари 1996
Скопје
Број 1

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1.

Врз основа на член 308 став 5 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ЦАРИНСКИ СТОКИ И РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИ- ЕНИ СО ТАА ПРОДАЖБА

1. Со оваа одлука се пропишува начинот на продажба на царински стоки и распоредот на средствата добиени со продажба на тие стоки, и тоа:

1) стоки што железничката станица и ги предала на царинарницата како вишок (член 90 став 3 од Законот за царините);

2) стоки чиј увоз е забранет (член 186 од Законот за царините);

3) стоки чиј рок за лежење истекол (член 213 од Законот за царините);

4) стоки предадени на царинарницата на слободно располагање (член 245 став 2 од Законот за царините);

5) привремено увезените оштетени стоки, предадени на царинарницата (член 273 став 3 и член 101 од Законот за царини);

6) стоки од поштенски пратки што испраќачот не сака да ги прими (член 149 став 2 од Законот за царините);

7) стоки одземени во прекршочна постапка; и

8) напуштени возила (член 102 став 4 и член 103 од Законот за царини).

2. Врз основа на евиденцијата што ја води за стоките (член 10 и член 187 од Законот за царини) царинарницата составува списоци на стоките (по видот, трговскиот назив и количината) за кои се стекнале услови да бидат изложени на продажба, односно за уништување на стоките и тоа одвоено по основите по кои се предадени, одземени или на друг начин преземени од страна на царинарницата.

3. За преглед, мерење и процена на вредноста на стоките по списоците од точка 2 на оваа одлука, како и за проверка дали се стекнати условите за продажба на тие стоки, царинарницата формира Комисија од три члена.

Комисијата е должна да утврди дали стоките наведени во списоците одговараат на податоците од исправите по кои царинарницата ги примила, ги одзела или ги презела стоките на друг начин. Комисијата за својата работа составува записник. Ако Комисијата утврди дека состојбата на стоките во поглед на квалитетот или количината не се согласува со податоците од наведените исправи, должна е тоа да го констатира во записникот.

Комисијата во записникот посебно констатира дека се стекнати условите предвидени со Законот за излагање на стоките на продажба, односно за уништување на стоките во смисла на точка 2 од оваа одлука.

По извршениот преглед, мерењето и проценувањето на вредноста на стоките, Комисијата ја запишува утвр-

дената вредност на стоките во соодветните рубрики на списоците од точка 3 на оваа одлука.

Ако во работата на Комисијата учествува вештак, трошоците за вештачењето се намираат од средствата добиени со продажбата на стоките.

4. При утврдувањето на вредноста на стоките во смисла на точка 3 од оваа одлука Комисијата ја зема предвид цената на такви или слични стоки на домашниот пазар, по одбивањето на трошоците за работењето во трговијата (маржа, данок на промет или акција).

5. Царинарницата до почетокот на јавната продажба може да му одобри на лицето на кое гласи превозната исправа или на сопственикот на стоките, освен стоките одземени во прекршочна постапка и отстапената стока со изјава, да ги подигне стоките заради царинење или враќање во странство.

Ако стоките не се продадат на првата јавна продажба царинарницата може да дозволи подигање на стоките во смисла на став 1 од оваа точка, до почетокот на наредната јавна продажба.

Во случаите од став 1 и 2 на оваа точка, лицето кое ги подига стоките е должно да ги плати и сите трошоци што царинарницата ги имала поради држењето, чувањето, превозот и процената на стоките, објавувањето на јавна продажба, како и другите настанати трошоци во врска со продажбата на стоките.

6. Стоките од точка 1 на оваа одлука се излагаат на јавна продажба од страна на царинарниците што ќе ги овласти директорот на Управата за царини, и тоа по пат на јавна продажба. Постапката ја спроведува Комисија составена од три члена од вработените во Царинарницата.

7. Јавната продажба се објавува во дневниот печат, и тоа најдоцна 10 дена пред денот на јавната продажба.

Огласот за јавна продажба треба да ги содржи: условите за јавна продажба, податоците за видот и состојбата на стоките, почетната цена, денот, часот и местото на одржувањето на јавната продажба, висината и начинот на полагање кауција за учествување во јавната продажба, како и за денот, часот и местото на кое може да се разгледаат стоките што се изложуваат на продажба.

8. На јавната продажба можат да учествуваат правни лица регистрирани за прометна дејност и трговски луѓани кои немаат својство на правно лице (претприемачи), под услов да ја положат пропишаната кауција.

9. Пред почетокот на јавната продажба понудувачите се должни да положат кауција во износ од 20% од почетната цена на стоките.

10. Првата јавна продажба може да се одржи само ако на неа учествуваат најмалку тројца понудувачи – активни учесници.

Ако првата јавна продажба не успее, се закажува втора јавна продажба, која може да се одржи ако на неа учествуваат најмалку двајца понудувачи. Втората јавна продажба се објавува на ист начин како и првата, со тоа што во согласност се назначува дека е тоа втора јавна продажба.

Јавната продажба од став 1 и 2 на оваа точка се смета за неуспешна ако за стоките ни по третото повикување не е понудена цена поголема од почетната цена.

Ако стоките не се продадат ни на втората јавна продажба, продажбата може да се изврши по пат на собирање понуди (затворени) или по пат на непосредна спогодба. И во двата случаи, понудената цена за купување на стоката не може да биде пониска од 50% од почетната цена одредена за јавната продажба.

11. За секоја јавна продажба се води записник во кој се внесуваат податоците за стоките, почетната цена на стоките, учесниците на нацртавањето на јавната продажба, поднесените понуди, постигнатата продажна цена и купувачот.

Записникот за јавна продажба го потпишуваат членовите на комисијата, купувачот и присутните понудувачи.

Записникот од став 2 на оваа точка се истакнува на огласната табла на царинарницата во рок од два дена од денот на завршената продажба и мора да се наоѓа на огласната табла три дена од денот на истакнувањето, во кој рок учесниците на јавната продажба можат да поднесат приговор за работата и постапката на комисијата.

За поднесениот приговор царинарницата донесува решение во рок од три дена од денот на поднесувањето на приговорот.

12. Купувачот е должен купопродажната цена да ја уплати и стоките да ги преземе во рок од пет дена од денот на извршената продажба, односно од денот на завршувањето на постапката по поднесениот приговор.

Ако купувачот во рокот од став 1 на оваа точка не ја уплати купопродажната цена го губи правото на враќање на кауцијата, а стоките повторно се излагаат на јавна продажба.

13. По исклучок од одредбите на точка 7 од оваа одлука, продажбата на брзо расипливи стоки како и на отпадоци што се јавуваат во процесот на облагородување на привремено увезени стоки царинарницата може да врши по пат на собирање понуди или со непосредна спогодба.

Стоките што имаат комерцијална вредност, само како суровина или отпадок можат да се продадат со собирање на понуди.

„Кафе (сурово, пржено, мелено и мешано) и се продава на Дирекцијата за републичките стокони резерви со непосредна спогодба“.

14. Средствата остварени со продажба на стоки од точка 11 на оваа одлука се распоредуваат во согласност со член 309 од Законот за царините.

15. Основица за пресметување на царината и другите давачки за стоки од член 308 од Законот за царини е постигнатата продажна цена намалена за трошоците од член 309 од Законот за царините.

16. Трошоците за превоз што, во смисла на член 309 став 2 од Законот за царините се намираваат на товар на средствата добиени со продажбата на стоките, ги чинат сите трошоци на превозот што ги товарат стоките, и тоа:

1) трошоците за превозот на стоките до македонската граница, што не се опфатени со купопродажната цена;

2) трошоците за превозот од македонската граница до определитето на стоките;

3) трошоците за превоз настанати во врска со доставувањето на стоките до царинарницата заради нивно продавање.

17. Трошоците за продажба што во смисла на член 309 став 2 од Законот за царините се намираваат на товар на средствата добиени со продажба на стоките ги чинат трошоците настанати во врска со продажбата на стоки (направените трошоци за објавувањето на огласот за продажба, трошоците за работа на комисиите околу продавањето на стоките, закупнината на деловни

простории во кои се врши продажба на стоките, други трошоци настанати во врска со продажбата на стоките).

18. Трошоците за чувањето на стоките од член 309, став 4 од Законот за царините ги чинат:

1) во царинскиот магазин и царинското стовариште, трошоците пресметани според износот на пропишаната трошарина за време што не може да биде подолго од 30 дена;

2) железничко-царинскиот магазин во слободната царинска зона и кај органот од член 17 од Законот за царини – стварните трошоци за чување за време што не може да биде подолго од 45 дена;

3) во царинскиот склад – стварните трошоци за чување за време што не може да биде подолго од 75 дена; и

4) трошоците за обезбедување на складовен простор за чување на стоките.

По исклучок од одредбата од став 1 под 2 и 3 на оваа точка, ако стоките останат во железничко-царинскиот магазин, во слободната царинска зона или кај органот од член 17 од Законот за царините или во царинскиот склад и по известувањето на царинарницата да и се предадат стоките, од средствата добиени со продажба на стоките, ќе се надоместат и тие трошоци.

19. По секоја извршена лицитација, царинарниците доставуваат извештај до Министерството за финансии преку Царинската управа.

20. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2884/1
25 декември 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

2.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 декември 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1. За помошник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина се назначува Драган Јордановски, досегашен виш советник за нормативно-правни работи во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

2. Ова решение, влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3023/2
18 декември 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

3.

Врз основа на член 158 и 159 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79; 50/82; 42/85; 35/86; 47/89 и „Службен весник на РМ“ бр. 19/92) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА
УСЛОВЕН ОТПУСТ

1. Од должноста заменик на претседателот на Комисијата за условен отпуст се разрешува Бранко Наумовски, поради заминување на друга должноста.

2. За заменик на претседателот на Комисијата за условен отпуст се именува д-р Зоран Сулејманов, помошник на министерот за правда.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3042/2 Претседател на Владата на
18 декември 1995 година Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

4. Врз основа на член 153, став 4 од Законот за организацијата на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 декември 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За помошник на министерот за финансии се назначува м-р Љиљана Донева, досегашен самостоен советник во Собранието на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3057/2 Претседател на Владата на
18 декември 1995 година Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

5. Врз основа на член 88, став 2 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ

1. Д-р Мирољуб Шукаров се разрешува од должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3143/1 Претседател на Владата на
18 декември 1995 година Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

6. Врз основа на член 88, став 2 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИ-
ТАЛ

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал се именува Верича Хаџивасилева – Марковска, помошник на директорот на Агенцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3144/1 Претседател на Владата на
18 декември 1995 година Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

7. Врз основа на член 88, став 1 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ТРАНСФОРМА-
ЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕ-
СТВЕН КАПИТАЛ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал се разрешуваат:

- Петар Георгиев,
- Светозар Јаневски,
- м-р Димитар Гелев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3145/1 Претседател на Владата на
18 декември 1995 година Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

8. Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), а во врска со член 2 и 3 од Одлуката за образување Поседна комисија за утврдување условот-влдаење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија, Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 1995 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВОТ-ВЛАДЕЕЊЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Владимир Мостров се разрешува од должноста претседател на Посебната комисија за утврдување условот-владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија, поради разрешување од должноста од која беше именуван.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 17-2019/2
18 декември 1995 година
Претседател на Владата на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.

9.

Врз основа на член 33, став 3 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 1995 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „13 НОЕМВРИ“ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „13 Ноември“ – Скопје се определуваат:

– Слободанка Газепова, индивидуален работовоен орган на РО за згрижување и воспитание на деца „Орце Николов“ – Скопје

– Милица Велјановска, раководител на Подрачната библиотека „Другарче“ при Библиотеката „Браќа Миладиновци“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-60/19
18 декември 1995 година
Претседател на Владата на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.

10.

Врз основа на член 33, став 3 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 1995 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ“ – ДЕЛЧЕВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца

од предучилишна возраст „Весели цветови“ – Делчево се определуваат:

– Мирко Иванов, пратеник во Собранието на Република Македонија

– Марија Глигорова, доктор на медицина, вработена во Домот за народно здравје – Делчево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-60/20
18 декември 1995 година
Претседател на Владата на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.

11.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 декември 1995 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИНСПЕКТОР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ – ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА КАВАДАРЦИ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност за инспектор во Министерството за финансии – Управа за јавни приходи – Подрачна единица Кавадарци, да се назначи Глигор Дубров, дипломиран економист од Кавадарци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3022/2
18 декември 1995 година
Претседател на Владата на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.

12.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за премемер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Владата на Република Македонија, донесе

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО 1996 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се определуваат работите од премемерот, катастарот и запишување на правата на недвижностите што ќе се извршуваат во Републиката во 1996 година.

Во 1996 година премемер и катастар на недвижностите ќе се врши на подрачјето на општините: Берово, Битола, Македонски Брод, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес и Штип.

Со Програмата се опфатени следните видови на работа:

- А) Премемер и катастар на недвижностите со запишување на правата на недвижностите;
- Б) Основни геодетски работи;
- В) Бонитирање на земјиштето; и

Г) Одржување на премерот и катастарот со компјутерско спроведување на промените во катастарските операти и пресметување на катастарскиот приход и облог на данокот на граѓаните од земјоделска дејност.

II

А. ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ СО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Премерот и катастарот на недвижностите во оваа Програма се состои од:

- отпочнување на нов премер; и
- продолжување на премерот кој е во тек.

Отпочнувањето на нов премер ќе се врши на непремерените подрачја на општините: Македонски Брод, Штип и Гостивар.

Продолжување на премерот кој е во тек, ќе се врши на подрачјето на општините: Берово, Битола, Македонски Брод, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес и Штип.

Премерот и катастарот на недвижностите предвидени со Програмата за 1996 година ги опфаќа следните видови на работа: подготвување на недвижностите за авионско снимање; поставување и одредување на врзни точки; авионско снимање и изготвување на фото-документација за снимените недвижности; дешифрирање на недвижностите; пресметување координати и коти на геодетски точки; реституција на снимените недвижности; картографска обработка на оригиналите (плановите) на снимените недвижности; пресметување на површини на катастарски парцели на земјиштето; катастарско класирање на снименото земјиште; мерење и вршење увид на згради, делови од згради (станови), помошни објекти и простории; реамбулација – дополнителен премер; припреми и компјутерска обработка на податоците од премерот и изготвување на пописни листи; излагање на јавен увид на податоците од премерот и запишување на правата на недвижностите; изготвување на катастарски операти и умножување (репродукција) на изготвените оригинали (планови).

1. Подготвување на недвижностите за авионско снимање

Ќе се изврши подготвување на недвижностите за авионско снимање на непремерените подрачја на општините: Македонски Брод на 25 катастарски општини (КО): Здуње, Требовље, Близанско, Волче, Заград, Битово, Растеш, Косово, Ботуше, Брест, Брезница, Тажево, Звечан, Бенче, Самоков, Рамне, Ковче, Калугерец, Могилец, Лупиште, Зркле, Сушица, Инче, Белица и Чрешнево, во размер 1:2500, на површина од 53.108 хектари и 2 КО (изграден дел): Самоков и Белица во размер 1:1000, на површина од 212 хектари; Штип на 1 КО Штип, во размер 1:2500, на површина од 2.111 хектари и градежниот реон на град Штип, во размер 1:1000, на површина од 2.015 хектари и Гостивар на 11 КО: Дебреше, Чегране, Форино, Корито, Чајле, Балин Дол, Младо Турчање, Здуње, Баница, Беловиште и Трново, во размер 1:2500, на површина од 12.593 хектари, градежниот реон на град Гостивар и 9 КО (изграден дел): Дебреше, Чегране, Форино, Чајле, Балин Дол, Младо Турчање, Беловиште, Баница и Здуње, во размер 1:1000, на површина од 2.531 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 37 КО, на површина од 67.812 хектари и во размер 1:1000, на 13 КО, на површина од 4.758 хектари или вкупно на 72.570 хектари.

2. Поставување и одредување врзни точки

Ќе се изврши поставување и одредување на врзни точки на земјиштето на кое ќе се врши премер на подрачјето на општините: Македонски Брод на 25 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 53.108 хектари и 2 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 212 хектари; Штип, на 1 КО, Штип во размер 1:2500, на површина од 2.111 хектари и градежниот дел на град Штип, во размер 1:1000, на површина од 2.015 хектари и Гостивар на 11 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 12.593 хектари, градежниот дел на град Гостивар и 9 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 2.531 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 37 КО, на површина од 67.812 хектари и во размер 1:1000, на 13 КО, на површина од 4.758 хектари или вкупно на 72.570 хектари.

3. Авионско снимање на недвижностите

Ќе се изврши авионско снимање на недвижностите и ќе се изготви фото-техничка документација (контактопии, фото скици и дигитални филмови) на снимените подрачја на општините: Македонски Брод на 25 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 53.108 хектари и 2 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000 на површина од 212 хектари; Штип, на 1 КО Штип, во размер 1:2500, на површина од 2.111 хектари и градежниот дел на град Штип, во размер 1:1000, на површина од 2.015 хектари, и Гостивар на 11 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 12.593 хектари, градежниот дел на град Гостивар и 9 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 2.531 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 37 КО, на површина од 67.812 хектари и во размер 1:1000, на 13 КО, на површина од 4.758 хектари или вкупно на 72.570 хектари.

4. Дешифрирање на снимените недвижности

Ќе се изврши дешифрирање на детал на снимените недвижности на подрачјето на општините: Македонски Брод на 25 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 53.108 хектари и 2 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 212 хектари; Штип на 1 КО Штип, во размер 1:2500, на површина од 2.111 хектари и градежниот дел на град Штип, во размер 1:1000, на површина 2.015 хектари и Гостивар на 11 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 12.593 хектари, градежниот дел на град Гостивар и 9 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 2.531 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 37 КО, на површина од 67.812 хектари и во размер 1:1000, на 13 КО, на површина од 4.758 хектари или вкупно на 72.570 хектари.

5. Пресметување координати и коти на врзни точки

Ќе се изврши пресметување на координати и коти на врзни точки на снимените недвижности на подрачјето на општините: Македонски Брод на 25 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 53.108 хектари и 2 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 212 хектари; Штип на 1 КО Штип, во размер 1:2500, на површина од 2.111 хектари и градежниот дел на град Штип, во размер 1:1000, на површина од 2.015 хектари и Гостивар на 11 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 12.593 хектари, гра-

дежниот дел на град Гостивар и 9 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 2.531 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 37 КО, на површина од 67.812 хектари и во размер 1:1000, на 13 КО, на површина од 4.758 хектари или вкупно на 72.570 хектари.

6. Реституција на снимените недвижности

Ќе се изврши реституција на дел на снимените недвижности на подрачјето на општините: Охрид на 34 КО: (Врбјани, Годиње, Сливово, Турје, Мраморец, Арбиново, Лактије, Слатино, Издеглавје, Песочани, Црвена Вода, Ново Село, Белчиште, Горно Средоречје, Велмеј, Брежани, Лешани, Злести, Ботун, Климештани, Мешешта, Сирула, Куратица, Плаке, Речица, Свињашта, Завој, Скребатно, Опејница, Вапила, Ливоштите, Требениште, Волино и Оздолени), во размер 1:2500, на површина од 57.321 хектари и изграден дел на 10 КО (Слатино, Белчиште, Велмеј, Куратица, Ботун, Мешешта, Злести, Требениште, Волино и Лешани), во размер 1:1000, на површина од 790 хектари и Македонски Брод на 15 КО (Барбарос, Суводол, Требино, Девич, Грешница, Слатино, Круше, Топољница, Томино Село, Манастирец, Модриште, Драгов Дол, Вир, Локвица и и Крапа), во размер 1:2500, на површина од 25.653 хектари и градежниот дел на Македонски Брод, во размер 1:1000, на површина од 180 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 49 КО, на површина од 82.974 хектари и во размер 1:1000, (изграден дел), на 11 КО, на површина од 970 хектари, или вкупно на 83.994 хектари.

7. Картографска обработка на оригинали (катастарски планови)

Ќе се изврши картографска обработка на оригинали (планови) на снимените недвижности на подрачјето на општините: Охрид на 34 КО: (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 57.321 хектари и изграден дел од 10 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:1000, на површина од 790 хектари и Брод Македонски на 15 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 25.653 хектари и градежниот дел на Брод Македонски, во размер 1:1000, на површина од 180 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 49 КО, на површина од 82.974 хектари и во размер 1:1000 (изграден дел), на 11 КО, на површина од 970 хектари или вкупно на 83.994 хектари.

8. Пресметување на површини на недвижностите

Ќе се изврши пресметување на површини на парцели на снимените недвижности на подрачјето на општините: Охрид на 25 КО: (Слатино, Оздолени, Ново Село, Црвена Вода, Ботун, Белчиште, Горно Средоречје, Велмеј, Брежани, Лешани, Злести, Климештани, Мешешта, Сирула, Куратица, Речица, Плаке, Свињашта, Завој, Опејница, Скребатно, Вапила, Ливоштите, Требениште и Волино), во размер 1:2500, на површина од 40.807 хектари и изградениот дел на 10 КО: (Слатина, Белчиште, Велмеј, Лешани, Ботун, Мешештите, Злести, Требениште, Волино и Куратица), во размер 1:1000, на површина од 790 хектари и Брод Македонски на 15 КО: (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 25.653 хектари и градежниот дел на Брод Македонски, во размер 1:1000, на површина од 180 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 40 КО, на површина од 66.460 хектари и во размер 1:1000, на 11 КО на површина од 970 хектари или вкупно на 67.430 хектари.

9. Катастарско класирање на земјиштето

Ќе се изврши катастарско класирање на снимените недвижности на подрачјето на општините: Берово на 4 КО: (Владимирово, Русиново, Ратеве и Двориште), во размер 1:2500, на површина од 35.324 хектари и изграден дел на 5 КО: (Владимирово, Русиново, Ратеве, Смојмирово и Чифлик), во размер 1:1000 на површина од 710 хектари); Неготино на 9 КО: (Шеоба, Црвени Брегови II, Брусник, Изберли, Калаево, Кошарка, Липа, Пештерница и Челевец), во размер 1:2500, на површина од 25.355 хектари и изграден дел на 4 КО: (Неготино, Криволак, Тимјанк и Треник), во размер 1:1000, на површина од 700 хектари и Демир Хисар на 8 КО: (Бошште, Загориче, Обедник, Смилево, Утово, Церово, Лесково и Стругово), во размер 1:2500, на површина од 9.899 хектари и изграден дел на 8 КО: (Смилево, Сопотница, Жван, Слепче, Демир Хисар, Суводол, Кутретино и Белче), во размер 1:1000, на површина од 1.000 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 21 КО, на површина од 70.578 хектари и во размер 1:1000, на 17 КО, на површина од 2.410 хектари или вкупно на површина од 72.988 хектари.

10. Мерење и вршење увид на згради

Ќе се изврши мерење и увид на згради, делови од згради (станови), деловни простории на подрачјето на општините: Берово, на 1 КО: (Умлена); Битола, на 11 КО: (Буково, Лопатица, Трн, Чарлија, Беранци, Црнец, Горно Оризари, Долно Оризари, Лавци, Брусник и Лавчани); Брод Македонски, на 1 КО: (Брод Македонски); Валандово, на 4 КО: (Марвинци, Казандол, Грчиште и Терзели); Винаца, на 3 КО: (Лаки, Пеклани и Трисино); Гевгелија, на 5 КО: (Селемли, Гавато, Миравци, Смоквица и Богородица); Гостивар, на 2 КО: (Никифорово и Леуново); Дебар, на 4 КО: (Баланци, Бајрамовци, Горенци и Парешци); Делчево, на 4 КО: (Дулица, Саса, Нов Истевник и Разловци); Демир Хисар, на 2 КО: (Радово и Единаковци); Кавадарци на 3 КО: (Росоман, Марена и Сопот); Кочани, на 3 КО: (Соколари, Врбица и Бели); Кратово, на 2 КО: (Секулица и Татомир); Крива Паланка, на 3 КО: (Мала Црцорија, Трново и Луке); Крушево, на 3 КО: (Селце, Белушино и Норово); Куманово, на 13 КО: (Градиште, Косматац, Новоселани, Зубовце, Орашец, Скачковци, Кучкарево, Габреш, Живиње, Колитско, Д'лга, Винце и Студена Бара); Неготино, на 3 КО: (Пепелиште, Курија и Црвени Брегови I); Охрид, на 4 КО: (Елшани, Конско, Велестово и Рамне); Прилеп, на 5 КО: (Тројкрсти, Чепигово, Алинци, Мало Рувци и Шелеверци); Пробиштип, на 4 КО: (Трооло, Лезово, Зарапинци и Пуздерци); Радовиш, на 1 КО: (Ињево); Ресен, на 6 КО: (Царев Двор, Дрмени, Езерани, Лавци, Горна Бела Црква и Долна Бела Црква); Свети Николе, на 6 КО: (Сопот, Преод, Трстеник, Крушица, Кнежје и Ѓуземелци); Скопје, на 4 КО: (Мацари – дел, Сингелиќ, Мирковци и Побожје); Струга, на 3 КО: (Боровец, Вевчани и Октиси); Струмица, на 6 КО: (Моноспитово, Муртино, Мокрино, Мокриево, Борисово и Габрово); Тетово, на 2 КО: (Цепчиште и Порој) и Титов Велес, на 2 КО: (Чашка и Ногаевци), или вкупно на 110 КО.

11. Реамбулација – дополнителен премер

Ќе се врши реамбулација – дополнителен премер на настанатите измени на недвижностите во изминатиот период со што ќе се обезбеди фактичка состојба на недвижностите во катастарската евиденција. Ова ќе се врши на подрачјата каде е извршен премерот на земјиштето по фотограметриска и класична метода во изминатиот период во општините: Берово, на 1 КО: (Умлена); Битола, на 3 КО: (Чарлија, Жабљани и По-

родин); Валандово, на 3 КО: (Марвинци, Казандол и Терзели); Винаца на 3 КО: (Лаки, Пекљани и Трсино); Гевгелија, на 3 КО: (Селемли, Гавато и Миравци); Гостивар, на 2 КО: (Никифорово и Леуново); Дебар, на 4 КО: (Баланци, Бајрамовци, Горенци и Пареша); Делчево, на 3 КО: (Сага, Нов Истевник и Разловци); Демир Хисар, на 2 КО: (Радово и Единаковци); Кавадарци, на 1 КО: (Росоман); Кочани, на 3 КО: (Соколарци, Врбица и Бели); Кратово на 2 КО: (Секулица и Татомир); Крива Паланка, на 3 КО: (Мала Црцорија, Голема Црцорија и Трново); Крушево, на 3 КО: (Алдинци, Врбоек и Подвис); Куманово на 13 КО: (Градиште, Косматац, Новоселани, Зубовце, Орашец, Скачковци, Кучкарево, Габреш, Живиње, Колитско, Д'лга, Винце и Студена Бара); Неготино, на 3 КО: (Пепелиште, Курија и Црвени Брегови I); Прилеп, на 5 КО: (Боротино, Веселчани, Загорани, Годивје и Кореница); Пробиштип, на 4 КО: (Трооло, Лезово, Зарапинци и Пуздерци); Радовиш, на 1 КО: (Ињево); Свети Николе, на 6 КО: (Сопот, Преод, Трстеник, Крушица, Кнеже и Гуземелци); Скопје, на 2 КО: (Мирковци и Побожје); Струга, на 3 КО: (Заграчани – Нум, Мислодежда и Долна Белица); Струмица, на 6 КО: (Моноспитово, Муртино, Мокрино, Мокриево, Борисово и Габрово); Тетово, на 1 КО: (Цепчиште) и Титов Велес, на 2 КО: (Чашка и Ногаевци), или вкупно на 82 КО.

12. Припрема и компјутерска обработка на податоците од премерот

По извршеното пресметување на површините на парцелите на снимените подрачја и на подрачјата на која е извршена реамбулација, податоците за недвижностите носителите на правата на недвижностите, нумеричките и описните податоци, површините, катастарските класи и катастарските култури на парцелите се внесуваат во базата на информативниот систем, се обработуваат за востановување на единствената евиденција на недвижностите и се изготвуваат пописни листи врз основа на кои ќе се врши излагање на јавен увид на податоците од премерот и катастарот на недвижностите и утврдување на правата на недвижностите во следните општини: Битола, на 5 КО: (Горно Оризари, Долно Оризари, Лавци, Брусник и Буково); Брод Македонски, на 1 КО: (Брод Македонски); Валандово, на 3 КО: (Марвинци, Казандол и Терзели); Винаца, на 3 КО: (Истибања, Црн Камен и Виначка Кршла); Гевгелија, на 2 КО: (Селемли и Гавато); Гостивар, на 1 КО: (Галичник); Дебар, на 4 КО: (Баланци, Бајрамовци, Горенци и Пареша); Делчево, на 3 КО: (Шопје, Илиево и Дулица); Демир Хисар, на 2 КО: (Радово и Единаковци); Кавадарци, на 4 КО: (Трстеник, Шивец, Возарци и Росоман); Кичево, на 6 КО: (Кладник, Мало Црско, Големо Црско, Велмевци, Цер и Прострање); Кочани, на 3 КО: (Зрновци, Мородвис и Видовиште); Кратово, на 3 КО: (Филиповци, Туралево и Татомир); Крива Паланка, на 6 КО: (Тлминци, Габер, Осиче, Метежево, Длабочица и Баштево); Крушево, на 3 КО: (Селце, Белушино и Норово); Неготино, на 2 КО: (Војшанци и Бистренци); Охрид, на 4 КО: (Љубаниште, Трпејца, Пештани и Елшани); Пробиштип, на 2 КО: (Ратавица и Шталковица); Радовиш, на 2 КО: (Дедино и Дамјан); Ресен, на 6 КО: (Јанкоец, Болно, Горно Дупени, Евла, Петрино и Стилопа); Свети Николе, на 6 КО: (Орел, Долно Ѓуѓанци, Горно Ѓуѓанци, Стројманци, Мездра и Стањевци); Скопје, на 3 КО: (Кисела Вода II, Мирковци и Побожје); Струга, на 1 КО: (Франгово); Струмица, на 6 КО: (Моноспитово, Муртино, Мокрино, Мокриево, Борисово и Габрово); Тетово, на 1 КО: (Мала Речица); Титов Велес, на 3 КО: (Ногаевци, Раштгани и Отовица) и Штип, на 2 КО: (Долни Балван и Горни Балван), или вкупно на 87 КО.

13. Излагање на јавен увид на податоците од премерот и зацитување на правата на недвижностите со дополнителен премер

Ќе се изврши излагање на јавен увид на податоците од премерот на недвижностите при што ќе се утврдуваат и запишуваат правата, како и товарите кои постојат на снимените недвижности на подрачјето на општините: Берово, на 1 КО: (Пехчево – дел); Битола, на 5 КО: (Горно Оризари, Долно Оризари, Лавци, Брусник и Буково); Брод Македонски, на 1 КО: (Брод Македонски – дел); Валандово, на 3 КО: (Марвинци, Казандол и Терзели); Винаца, на 3 КО: (Истибања, Црн Камен и Виначка Кршла); Гевгелија, на 2 КО: (Селемли и Гавато); Гостивар, на 1 КО: (Галичник); Дебар, на 4 КО: (Баланци, Бајрамовци, Горенци и Пареша); Делчево, на 3 КО: (Шапје, Илиево и Дулица); Демир Хисар, на 2 КО: (Радово и Единаковци); Кавадарци, на 4 КО: (Трстеник, Шивец, Возарци и Росоман); Кичево, на 6 КО: (Кладник, Мало Црско, Големо Црско, Велмевци, Цер и Прострање); Кочани, на 3 КО: (Зрновци, Мородвис и Видовиште); Кратово, на 3 КО: (Филиповци, Туралево и Татомир); Крива Паланка, на 6 КО: (Тлминци, Габер, Осиче, Метежево, Длабочица и Баштево); Крушево, на 3 КО: (Селце, Белушино и Норово); Куманово на 1 КО: (Куманово – дел); Неготино на 2 КО: (Војшанци и Бистренци); Охрид, на 4 КО: (Љубаниште, Трпејца, Пештани и Елшани); Пробиштип, на 2 КО: (Ратавица и Шталковица); Радовиш, на 2 КО: (Дедино и Дамјан); Ресен, на 6 КО: (Јанкоец, Болно, Горно Дупени, Евла, Петрино и Стилопа); Свети Николе, на 6 КО: (Орел, Долно Ѓуѓанци, Горно Ѓуѓанци, Стројманци, Мездра и Стањевци); Скопје, на 4 КО: (Кисела Вода – I – дел, Кисела Вода – II, Мирковци и Побожје); Струга, на 1 КО: (Франгово); Струмица, на 6 КО: (Моноспитово, Муртино, Мокрино, Мокриево, Борисово и Габрово); Тетово, на 1 КО: (Мала Речица); Титов Велес, на 4 КО: (Ногаевци, Раштгани, Отовица и довршување на КО Титов Велес) и Штип, на 2 КО: (Горни Балван и Долни Балван), или вкупно 91 КО.

14. Изготвување на катастарски оператри

Ќе се изготвуваат катастарски оператри на недвижностите по механиографски пат за секоја катастарска општина посебно за премерените подрачја на општините: Берово, на 1 КО: (Пехчево); Битола, на 4 КО: (Горно Оризари, Долно Оризари, Лавци и Брусник); Брод Македонски, на 1 КО: (Пласница); Валандово, на 3 КО: (Марвинци, Казандол и Терзели); Винаца, на 3 КО: (Истибања, Црн Камен и Виначка Кршла); Гевгелија, на 4 КО: (Милетково, Моин, Селемли и Гавато); Гостивар, на 1 КО: (Лазарополе); Дебар, на 4 КО: (Баланци, Бајрамовци, Горенци и Пареша); Делчево, на 2 КО: (Бигла и Турија); Демир Хисар, на 2 КО: (Радово и Единаковци); Кавадарци, на 4 КО: (Трстеник, Шивец, Возарци и Росоман); Кичево, на 6 КО: (Кладник, Мало Црско, Големо Црско, Брждани, Јудово и Видрани); Кочани, на 3 КО: (Зрновци, Мородвис и Видовиште); Кратово, на 3 КО: (Филиповци, Туралево и Татомир); Крива Паланка, на 6 КО: (Тлминци, Габер, Осиче, Метежево, Длабочица и Баштево); Крушево, на 3 КО: (Селце, Белушино и Норово); Куманово, на 6 КО: (Орак, Облавце, Ругинце, Бельковце, Речиња и Табановце); Неготино, на 2 КО: (Војшанци и Бистренци); Охрид, на 3 КО: (Љубаниште, Трпејца и Пештани); Прилеп, на 4 КО: (Ново Лагово, Старо Лагово, Беровци и Галичани); Пробиштип, на 2 КО: (Ратавица и Шталковица); Радовиш, на 2 КО: (Дедино и Дамјан); Ресен, на 4 КО: (Јанкоец, Болно, Горно Дупени и Евла); Свети Николе, на 6 КО:

(Орел, Долно Гуѓанци, Горно Гуѓанци, Стројманци, Мездра и Станевци); Скопје, на 4 КО: (Карпош, Кисела Вода-I, Мирковци и Побожје); Струга, на 2 КО: (Делагожди и Франгово); Струмица, на 3 КО: (Дабилца, Иловица и Секирник); Титов Велес, на 1 КО: (Титов Велес) и Штип, на 1 КО: (Батање) или вкупно на 90 КО.

Со изготвување на катастарските операти како последна фаза од премерот ќе биде востановена катастарска евиденција на недвижностите врз основа на премерот на овие подрачја кој е извршен според Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите за секоја катастарска општина посебно.

15. Репродукција на оригинали

Ќе се изготви репродукција на изготвените оригинали (планови) за премереното подрачје на општините: Битола, на 4 КО: (Горно Оризари, Долно Оризари, Лавци и Брусник), во размер 1:2500 на 21 оригинали и во размер 1:1000 на 46 оригинали; Брод Македонски, на 2 КО: (Преглово и Пласница), во размер 1:1000 на 14 оригинали; Делчево, на 1 КО: (Дулица), во размер 1:2500 на 16 оригинали; Кавадарци, на 3 КО: (Шивец, Возарци и Росоман), во размер 1:1000 на 18 оригинали; Кочани, на 3 КО: (Зрновци, Мородвис и Видовиште), во размер 1:2500, на 27 оригинали и во размер 1:1000 на 21 оригинали; Крива Паланка, на 6 КО: (Тлминци, Габер, Осиче, Метежево, Длабочица и Баштево), во размер 1:2500, на 33 оригинали; Охрид, на 3 КО: (Љубаниште, Трпејца и Пештани), во размер 1:2500, на 30 оригинали и во размер 1:1000, на 56 оригинали; Ресен, на 4 КО: (Јанкоец, Болно, Горно Дупени и Евла), во размер 1:2500, на 37 оригинали и во размер 1:1000, на 11 оригинали; Скопје, на 2 КО: (Карпош и Кисела Вода-I), во размер 1:1000 на 68 оригинали и Титов Велес, на 1 КО: (Титов Велес), во размер 1:1000, на 38 оригинали.

Б. ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

На подрачјето на општините: Тетово, Гостивар и Дебар (градежниот реон на градовите: Тетово, Гостивар и Дебар), ќе се постават, одредат и пресметаат координати и коти на градска тригонометриска мрежа, полигонометриска мрежа и нивелманска мрежа на прецизен и технички нивелман.

На подрачјето на Општина Охрид (градежен реон на град Охрид) ќе се постават, одредат и пресметаат координати и коти на градска тригонометриска мрежа.

В. БОНИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Ќе се врши бонитирање на земјиштето на подрачјето на општините: Свети Николе, на 38 КО, на површина од 54 964 хектари; Куманово, на 16 КО, на површина од 16 196 хектари и Кратово, на 24 КО, на површина од 25 610 хектари.

За таа цел ќе се извршат теренски и лабораториски анализи на земјиштето на наведените подрачја на 2 100 педолошки профили со 6 300 почвени анализи. Врз основа на добиените резултати од теренските и лабораториските анализи ќе се изготват: бонитетни карти, педолошки карти, карти на ерозија, карти на водолежност - плавност и земјоделски карти посебно за земјиштето на секоја катастарска општина.

Г. ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ СО КОМПЈУТЕРСКО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ ВО КАТАСТАРСКИОТ ОПЕРАТ

1. Во 1996 година ќе се врши одржување на 1 540 катастарски општини, според Законот за премер и катастар на земјиштето, во следните општини, односно

одделенија за премер и катастар во Републиката: Берово, во 11 КО (катастарски општини); Битола, во 98 КО; Брод Македонски, во 43 КО; Валандово, во 12 КО; Виноца, во 13 КО; Гевгелија, во 28 КО; Гостивар, во 87 КО; Дебар, во 22 КО; Делчево, во 26 КО; Демир Хисар, во 33 КО; Кавадарци, во 41 КО; Кичево, во 65 КО; Кочани, во 44 КО; Кратово, во 16 КО; Крива Паланка, во 29 КО; Крушево, во 18 КО; Куманово, во 94 КО; Неготино, во 26 КО; Охрид, во 49 КО; Прилеп, во 110 КО; Пробиштип, во 34 КО; Радовиш, во 42 КО; Ресен, во 43 КО; Свети Николе, во 43 КО; Скопје, во 149 КО; Струга, во 45 КО; Струмица, во 74 КО; Тетово, во 92 КО; Титов Велес, во 81 КО и Штип, во 72 КО.

За 178 катастарски општини одржувањето ќе се врши според Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите во следните општини: Берово, во 5 КО; Битола, во 26 КО; Брод Македонски, во 7 КО; Валандово, во 10 КО; Виноца, во 2 КО; Гевгелија, во 6 КО; Дебар, во 14 КО; Делчево, во 4 КО; Демир Хисар, во 5 КО; Кавадарци, во 5 КО; Кичево, во 13 КО; Кочани, во 1 КО; Кратово, во 15 КО; Крива Паланка, во 22 КО; Крушево, во 6 КО; Куманово, во 12 КО; Неготино, во 7 КО; Прилеп, во 2 КО; Пробиштип, во 1 КО; Радовиш, во 8 КО; Скопје, во 3 КО; Струга, во 2 КО и Титов Велес во 3 КО.

Ќе се врши спроведување на настанатите измени во податоците на премерот и катастарот на недвижностите во катастарските операти на 1 718 катастарски општини во Републиката. Бројот на измените изнесува околу 430 000.

2. Ќе се врши пресметување на катастарскиот приход на земјиштето на постојните 1 718 катастарски општини во Републиката.

3. Ќе се врши пресметување и обработка на данок и придонеси на граѓаните кои остваруваат приход од земјоделска дејност во Републиката.

Врз основа на вкупниот катастарски приход и податоците за даночните обврзници во текот на 1996 година, ќе се изврши компјутерска обработка на облогот на даноците и придонесите на граѓаните од земјоделска дејност. Обработката на облогот ќе се дистрибуира во следните излезни листи: решенија за даночни обврзници, облагателни листи, азбучни прегледи на даночните обврзници, рекапитулација по катастарски општини и друга документација.

Компјутерската обработка ќе се изврши во 27 општини, односно на подрачните единици на Министерството за финансии: Берово, со 8 876 даночни обврзници; Брод Македонски, со 6 685 даночни обврзници; Валандово, со 3 630 даночни обврзници; Виноца, со 4 951 даночни обврзници; Дебар, со 4 492 даночни обврзници; Делчево, со 8 284 даночни обврзници; Демир Хисар, со 5 523 даночни обврзници; Гевгелија, со 9 194 даночни обврзници; Гостивар, со 14 115 даночни обврзници; Кавадарци, со 15 750 даночни обврзници; Кичево, со 16 121 даночни обврзници; Кочани, со 11 140 даночни обврзници; Кратово, со 5 056 даночни обврзници; Крушево, со 3 134 даночни обврзници; Куманово, со 32 163 даночни обврзници; Охрид, со 19 486 даночни обврзници; Крива Паланка, со 8 889 даночни обврзници; Пробиштип, со 4 956 даночни обврзници; Радовиш, со 9 646 даночни обврзници; Ресен, со 8 334 даночни обврзници; Неготино, со 6 055 даночни обврзници; Скопје, со 54 069 даночни обврзници; Свети Николе, со 8 859 даночни обврзници; Струга, со 15 436 даночни обврзници; Тетово, со 28 465 даночни обврзници; Титов Велес, со 14 592 даночни обврзници и Штип, со 9 167 даночни обврзници, или вкупно 336 968 даночни обврзници по основ на земјоделска дејност.

III
Д. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА

За извршување на работите од оваа Програма се обезбедуваат средства од Републичкиот буџет:

- трошоци за премеј во износ од 96.248.400 денари и
- за опрема 43.847.800 денари.

Висината на средствата од став 1 на оваа глава се утврдени според трошоците на премејот и катастарот на недвижностите во месец декември 1995 година.

IV
Г. ЗАВРШНА ОДРЕДБА


Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2862/1
22 декември 1995 година
Скопје


Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.


ПРЕГЛЕД
НА СРЕДСТВА ПО ВИДОВИ И ЕДИНЕЧНА ЦЕНА НА ОПРЕМАТА ПРЕДВИДЕНА ЗА НАБАВКА СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕМЕЈ И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО 1996 ГОДИНА

Ред. бр.	ВИД НА СРЕДСТВА (геодетски инструменти)	Количина	Цена во ДЕМ.	Вкупно износ во ДЕМ.	Износ на ДЕМ 01.09.1995 г. 1 ДЕМ=27,10 ден.	ВКУПЕН ИЗНОС ВО ДЕНАРИ
1.	Аутограф-инструмент за регистрација, картирање на детал во хоризонтална и вертикална претстава	2	554.000	1.108.000	27,10	30.026.800.00
2.	Дистомати со инструмент Т-2 геодетски инструменти за мерење хоризонтални, вертикални агли со електронско читање на должини	6	45.000	270.000	27,10	7.317.000.00
3.	Хоризонтален плотер за дигитално картирање и изготвување на геодетски планови	1	30.000	30.000	27,10	813.000.00
4.	Трансмарк – ласерско регистрација на геодетски точки на дијафилмови добиени од авионското снимање на недвижностите	1	30.000	30.000	27,10	813.000.00
5.	Теренски возила	15	12.000	180.000	27,10	4.878.000.00
ВКУПНО:				1.618.000	27,10	43.847.800.00



ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД





13.

Врз основа на член 11 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 70/94 и 62/95), министерот за труд и социјална политика донесува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ
НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВОТА ЗА
ИСПЛАТА НА ПЛАТИ, СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКИТЕ
И ДОСТАВУВАЊЕ НА ТИЕ ПРЕСМЕТКИ ДО ЗАВОДОТ ЗА
ПЛАТЕН ПРОМЕТ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, составување на пресметките и доставување на тие пресметки до Заводот за платен промет („Службен весник на РМ“, бр. 1/95) во членот 1, став 1, по зборовите „јануари 1995 година“ се додаваат зборовите „односно јануари 1996 година“, а по зборот „година“ се додаваат зборовите „односно МП-Пресметка на средства за исплата на плати за месец _____ 1996 година“.

Образецот од став 1 на овој член е составен дел на овој правилник.

Во ставот 2 во третиот ред по зборовите „декември 1994 година“ се додаваат зборовите „односно декември 1995 година“, а во четвртиот ред по зборовите „1995 година“ се додаваат зборовите „односно 1996 година“.

Во ставот 2 точка 1, во деветтиот ред по зборовите „и натаму“ се додаваат зборовите „односно за месец јануари 1996 година и натаму“.

Во ставот 2 точка 2 по зборовите „декември 1994 година“ се додаваат зборовите „односно декември 1995 година“.

Во ставот 2 точка 3 по зборовите „јануари 1995 година“ се додаваат зборовите „односно јануари 1996 година“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-24/1
3 јануари 1996 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

ОБРАЗЕЦ МП

(назив и седиште на правното лице)

ПРЕСМЕТКА

на средства за исплата на плати за месец _____ 1996
година

(во денари)

Р. бр.	Елементи на основа на кои се утврдува износот на средства за исплата на платите	Ознака за АОП	Износ
1	2	3	4

1. Право на нето плата по работник за претходниот месец
2. Просечно исплатена нето плата по работник во стопанството за месец декември 1995 година
3. 75% од просечно исплатената нето плата по работник во стопанството за месец декември 1995 година (ред.бр. 2×75:100)
4. Износ на разлика помеѓу ред.бр. 3 и ред.бр. 1
5. 80% од износот на разликата искажана на ред.бр. 4 (ред.бр. 4×80:100)
6. Просечна месечна нето плата по работник (ред.бр.1+ред.бр.5)
7. Зголемување на нето платата со стапката на пораст на трошоците на живот (ред.бр. 1 или ред.бр. 6 × објавената стапка на пораст:100)
8. Нето плата по работник за месецот (ред.бр.1+ред.бр.7 или ред.бр.6+ред.бр.7)
9. Просечен број на работници за месецот за кој се врши исплатата
10. Нето плата за месецот (ред.бр.8×ред.бр.9)
11. 90% од нето платите за месецот (ред.бр.10×90:100)
12. Нето плати за месецот според основицата за пресметување на даноци и придонеси од плата (основица × ред.бр.9)
13. Исплатена нето плата за месецот (ред.бр.13 < или еднакво на реден број 10 односно ред.бр. 11 но не помалку од ред.бр. 12)
14. Исплатен дел на нето плата со поднесената пресметка (ред.бр. 14 = или < од ред.бр. 13)
15. Помалку исплатени нето плати за месецот (ред.бр. 10 – ред.бр. 13 односно ред.бр. 11 – ред.бр. 13)

Пресметката ја составил,

Раководител,

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

1.

Врз основа на член 104 од Статутот на ЈП „Електро-стопанство на Македонија“ – Скопје и член 13 од Општите услови за испорака на електрична енергија (Сл. весник на СРМ бр. 38/84 и 50/88), Управниот одбор на седницата одржана на 28.XII.1995 година ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-МЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ШТО МУ СЕ ПРЕДИЗВИКАНИ НА ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ СО ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ТРОШИЛАТА НА НОВИТЕ ПОТРОШУВАЧИ, ОДНОСНО СО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРИКЛУЧНАТА МОКНОСТ НА ПОСТОЈНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ

1. Со оваа одлука се определува висината на надоместокот на трошоците што му се предизвикани на ЈП „Електро-стопанство на Македонија“ – Скопје (во натамошниот текст: Испорачател), со приклучување на трошилата на новите потрошувачи, односно со зголемување на приклучната моќност на постојните потрошувачи (во натамошниот текст: надоместок).

2. Со надоместокот од оваа одлука опфатен е дел од трошоците што му се предизвикани на Испорачателот со приклучување на трошилата на новите потрошувачи, односно со зголемување на приклучната моќност на постојните потрошувачи од 110 kW напонско ниво до местото на приклучувањето определено со електро-енергетската согласност.

3. Висината на надоместокот за приклучување на 1 kW едновремена ангажирана моќност на дистрибутивната мрежа, во зависност од местото на приклучување и неговото напонско ниво се определува:

Место и напонско ниво на приклучување Цена (ден/kW)

– На ТС 110/x од 10,20 или 35 kV ќелија	1260
– На ТС 35/10 од 10 kV ќелија	1260
– На 10 kV мрежа	2069
– На 0,4 kV осигурачи од ТС 10(20)/0,4 kV	4492
– На 0,4 kV мрежа	7684

4. На потрошувачите на низок напон од категоријата „домаќинство“, во зависност од мерното место, им се пресметува надоместок за:

– 1.5 kW едновремена ангажирана моќност кога мерното место е со еднофазно броило 10/40 A и главни осигурачи до 35 A.

– 3.5 kW едновремена ангажирана моќност кога мерното место е со трофазно броило 10/40 A и главни осигурачи до 35 A.

– 7 kW едновремена ангажирана моќност кога мерното место е со трофазно броило 10/63 A и главни осигурачи до 63 A.

Надоместокот од оваа точка се наплатува и во случај на формирање на ново мерно место (одвојување, доградба, надградба и сл.) по барање на постојниот потрошувач.

5. На потрошувачите на низок напон од категоријата „останата потрошувачка“ им се пресметува надоместок според едновремената ангажирана моќност определена со проектот изработен и оверен од овластена организација, но не помалку од:

– 2 kW едновремена ангажирана моќност кога мерното место е со еднофазно броило 10/40 A и главни осигурачи до 35 A.

– 4 kW едновремена ангажирана моќност кога мерното место е со трофазно броило 10/40 A и главни осигурачи до 35 A.

6. Во случај на промена на категоријата на потрошувачка (од станбен во деловен простор и обратно) со формирање на ново мерно место, на потрошувачот му се пресметува надоместокот определен со оваа одлука за соодветната категорија на потрошувачка.

7. Во случај на промена на броилото (од еднофазно во трофазно и од трофазно 40 A во трофазно 63 A), освен кај потрошувачите од категоријата „домаќинство“, потрошувачот ја плаќа разликата помеѓу надоместокот

местоците за броилата определени во точка 5 од оваа одлука.

8. На потрошувачите на висок напон надоместокот им се пресметува според едновремено ангажираната моќност определена со проектот изработен и оверен од овластена организација.

9. На потрошувачите не им се пресметува надоместок во случаи:

- на промена на броилото кај потрошувачите од категоријата „домаќинство“;

- на промена на категоријата на потрошувачка (од станбен во деловен простор и обратно), кога не се формира ново мерно место и не се зголемува постојната ангажирана моќност;

- кога потрошувачот се вселува во нови простории поради рушење на старите, или кога преместува дел од инсталираните капацитети во други простории, а при тоа не ја зголемува едновремената ангажирана моќност;

- кога потрошувачот се вселува во претходно приклучени деловни простории, ако при тоа не го менува мерниот уред од претходниот потрошувач;

- на потрошувачи кои се приклучуваат на електроенергетскиот систем согласно Програмата за електрификација на неелектрифицирани села;

- на привремено приклучување на градилишта за изградба на објекти за кои е издадена електроенергетска согласност;

- кога се приклучуваат заеднички уреди во станбени згради (лифтови, топлотни потстанции, хидрофори, машини за перење и сушење и сл.);

- на приклучување на скривници, уреди за тревожење и други слични уреди;

- на приклучување на амбасади, конзуларни претставништва и претставништва на меѓународни организации;

- на приклучување на поврмени потрошувачи (циркуси, рингшипли, фрижидери за сладолед, јавни манифестации и сл.).

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

УО бр. 02-5845/13/5
28 декември 1995 година
Скопје

Претседател,
дипл. екк. Силјан Мицевски с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Санда Митева од Скопје со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 70/29 према тужениот Зоран Божинов од Скопје со времен престој во САД со непозната адреса. Вредност неопределена.

За привремен застапник на тужениот е поставен адвокат Колева Вера од Скопје со решение на Меѓуопштинскиот Центар за социјални работи на град Скопје број 3011-2377 од 04.IX.1995 година, кој ќе го застапува тужениот до негово јавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, II П.бр.1140/95 (11)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 145/95, на регистарска влошка бр. 1-57549-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и

мало „НАТАША КОМЕРЦ-С“ д. о. о. експорт-импорт населено место Илинден ул. „Гоце Делчев“ бр. 47-8 Скопје.

Основач: е Наташа Атанасовска, претпријатието е оснивано со Акт за оснивање бр. 01-01 од 09.01.1995 г.

Дејности: 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 012820, 012830, 012909, 013041, 013042, 020110, 020140, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 110202, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090172, 110109, 110303, 110309, 110909, амбулантска продажба на мешовити стоки, откуп на сива кожа, сточарски и земјоделски производи, зеленчук, овошје, добиток, јагниња, свињи, живина, волна, јајца, цвеќиња, шумски плодови, лековити билки, печурки, полжави, желки, водоземци, трупци, семња, фиданки, стара хартија, индустриски отпадоци и др. 070310, 070320, застапување странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно трговскиот промет, комисиони работи, консигнациони работи, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, услуги на меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, агенциски услуги во транспортот, меѓународни сообраќајно агенциски работи, туристички услуги во странство, слободни царински продавници-фришопи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3444/95. (13412)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9293/95, на регистарска влошка бр. 1-34100-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста и промената на дејноста на Претпријатието за внатрешно-надворешна трговија на големо и мало, производство, услуги и инженеринг „БОКО“ со потполна одговорност ул. „Поток Серава“ бр. 41, Куманово.

Промената на лице овластено за застапување: Да се брише досегашниот директор на претпријатието Тасевски Бобан а се запишува Ангеловиќ Сузана - директор без ограничувања.

Протриување на дејноста во надворешен трговски промет: посредување, застапување и консигнациони работи во надворешно-трговскиот промет, малограничен промет со соседните земји, комисиона продажба, продажба на стоки во посебни царински продавници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9293/95. (9889)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2232/95, на регистарска влошка бр. 1-33166-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на мало и големо увоз-извоз „МАВРОВО-КОМПАНИ“ д.о.о. ул. „Браќа Ѓиноски“ бр. 296, Гостивар.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-01 од 21.03.1993 год. а основач е Дамјаноска Снежана од Гостивар

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110303, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со трети лица одговара со целиот свој имот.

Директор без ограничување, како и застапник во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е лицето Дамјаноска Снежана.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2232/95. (10059)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8414/95, на регистарска влошка бр. 1-63610-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во мешовита сопственост за трговија и услуги „БИЉ-БАС“ д.о.о. извоз-увоз бул. „Јане Сандански“ бр. 116/2-18, Скопје.

Претпријатието е основано со договор за основање од 15.6.1995 год. а основачи се: Лазовска Билјана од Скопје м. бр. 220394455037 и Басим Мребут од Багдад Ирак со пасош бр. м. 0581188.

Дејности: 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 07025, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070213, 070124, 070220, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080122, 080129, 110301, 110302, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во промет, со стоки и услуги, кон-

сигнација, реекспорт, меѓународ. транспорт со стоки и патници, меѓународ. шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Лазовска Билјана – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8414/95. (9939)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9423/95, на регистарска влошка бр. 1-63497-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „ВИСИ-ТА“ д.о.о. ул. „Васил Главинов“ бр. 16, Скопје.

Основачи Сандра Тодоровска, со средства: 13.000,00 ден.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 070310, 070320, реекспорт.

Неограничено овластување. Целосна одговорност.

Овластено лице за внатрешен промет: Сандра Тодоровска директор со неограничена одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9423/95. (9940)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10096/95 на регистарска влошка бр. 1-63814-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишувањето право за вршење на работи во надворешниот промет на Претпријатието за производство, трговија, шпедициски, угостителски и други услуги „СВЕ-МИР 110“ ц.о. експорт-импорт ул. „Петар Делџан“ бр. 5/1-20, Скопје.

Основач: Светлана Симјановска од Скопје.

Дејности: 013110, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 013071, 013072, 013073, 013074, 013091, 013099, 013111, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 013200, 013400, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090172, 090179, 090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка

• За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Светлана Симјановска – директор, без ограничување. Во надворешниот промет претпријатието ќе го застапува Светлана Симјановска – директор, без ограничување и Мирослав Симјановски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10096/95. (9941)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10327/95, на регистарска влошка бр. 1-41547-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „МИНАС-ПРОМЕТ“ д.о.о. извоз-увоз ул. „Горче Петров“ бр. 34, Скопје.

Се запишува припојувањето на претпријатието за трговија на големо и мало „МИНАС“ ц.о. извоз-увоз ул. „Радван Цоник“ бр. 28 со рег. влошка 1-12396-0-0-0 Тетово кон претпријатието за трговија на големо и мало „МИНАС-ПРОМЕТ“ д.о.о. извоз-увоз ул. „Горче Петров“ бр. 34, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10327/95. (9942)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8609/95 на регистарска влошка бр. 1-63272-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на работење во надворешен промет на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и угостителство „МОДА МЕШКОВ“ д.о.о. извоз-увоз ул. „Алексо Деминев“ бр. 9, Титов Велес.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 09.06. 1995 год., а основачи се Симеон Мешков и Жан Мешков од Титов Велес.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 012699, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно трговскиот промет е Симеон Мешков, в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8609/95. (10045)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9453/95, на регистарска влошка бр. 1-63914-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во мешовита сопственост како друштво со ограничена одговорност Претпријатието за производство и трговија „МК-ДОЈЧЕ КООПЕРЕЛШН“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Илинден“ 80, Скопје.

Основачи домашни: Влатко Грижоски од Прилеп, Исенин Крлиу од Скопје, странски основачи: Сандроџ Миџаел и Еиселе Јурген Конрад и двајцата од Германија.

Дејности: 011390, 011430, 011710, 011721, 011724, 011729, 011791, 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 110303, 110309, 110909, 110901, 110901, 110902, 070310, 070320, застапништво и посредништво во прометот на стоки, реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Влатко Грижоски, в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9453/95. (10046)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10305/95, на регистарска влошка бр. 1-63900-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешно трговското работење на Трговското претпријатие „КОМПАНИЈА ФАТМИР КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Бертланд Расел“ бр. 45, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 17.08. 1995 год., а основач е Летка Шерифи од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 060501, 060502, 060503, 080190, 070310, 070320, застапување на странски фирми, реекспорт, комисиони работи во областа на прометот, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција, посредување во надворешно трговскиот промет, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното и надворешното трговско работење е Летка Шерифи, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10305/95. (10047)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10323/95, на регистарска влошка бр. 1-63905-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешно трговскиот промет на Трговското претпријатие „ЈУЛХАН КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Лука Геров-8“ бр. 2, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 17.08. 1995 год., а основач е Рамадан Емини од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 060501, 060502, 060503, 080190, 070310, 070320, застапување на странски фирми, реекспорт, комисиони работи во областа на прометот, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција, посредување во надворешно трговскиот промет, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното и надворешното работење е Рамадан Емини, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10323/95. (10048)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9632/95 на регистарска влошка бр. 1-25086-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало „МЕТАЛКОВ“ увоз-извоз ц.о. ул. „Видоје Смилевски-Бато“ бр. 13/2-1, Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Драган Полизовски, од Скопје на 31.07.1995 г. а пристапува нов основач Љубица Полизовска од Скопје на 31.07.1995 г.

Се брише досегашниот застпаник Драган Полизовски – директор со неограничени овластувања, се запишува нов застапник Љубица Полизовска – директор – неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9632/95. (10099)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11901/95, на регистарска влошка бр. 1-46135-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно-трговскиот промет и проширување на дејност во внатрешниот промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ПУЛСАР“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Прашка“ бр. 82, Скопје.

Претпријатието за производство, трговија и услуги „ПУЛСАР“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Прашка“ бр. 82, Скопје се менува седиштето и во иднина ќе гласи: ул. „Огњан Прица“ б.б. Се проширува дејноста во внатрешен промет 060601, 060602, 020311. Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет.

Се брише Киро Гочков, директор без ограничување.

Се запишува: Жазела Манчева, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11901/95 (11425)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 347/93, на регистарска влошка бр. 1-39456-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало, производство и услуги „СИНКОМ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Милан Зе-чар“ 12/9, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 03.12.1993 год. а основач е Петковиќ Владимир од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 090140, 090150, 090160, 090181, 090189, 110303, 110309, 110903, 110909, 060502, 060503, 070213, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица одговара со сите средства со кои располага.

Претпријатието го застапува во внатрешниот и надворешниот промет, директор Петковиќ Владимир од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 347/95. (11426)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11696/95, на регистарска влошка бр. 1-16461-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „АС-ИДЕАЛ“ д.о.о. експорт-импорт, бул. „АВНОЈ“ 14/2-7, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 013021, 013022, 013072, 013073, 013121, 110109.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11696/95. (11409)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11354/95, на регистарска влошка бр. 1-19215-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во надворешен промет на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ДАЛМАЦИЈА-ВИНО-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „12 Македонска бригада“ б.б., Скопје.

Се проширува дејноста во надворешен промет: продажба на увозна стока од консигнациона складите, реекспорт, компензациони и бартер работи, услуги на контрола на квалитет и квантитет на стоки при извозот и увозот, малограничен промет со соседните земји на РМ, комисиони работи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11354/95. (11410)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9722/95, на регистарска влошка бр. 1-6857-0-0-0 го запиша во судскиот регистар организирањето на претпријатието во општествена сопственост за превоз на стока „МАКТРАНС“ ц.о. увоз-извоз, ул. „810“ бр. 3-а, Скопје.

Се запишува: организирање на претпријатието во општествена сопственост за превоз на стока „МАКТРАНС“ ц.о. увоз-извоз, ул. „810“ бр. 3-а, како Акционерско друштво за превоз на стока „МАКТРАНС“ ц.о. увоз-извоз, ул. „810“ бр. 3-а, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9722/95. (11411)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11729/95, на регистарска влошка бр. 1-64746-0-0-0 го запиша во судскиот регистар „УСКАНА Р.Б.“ д.о.о. за производство, промет и услуги, увоз-извоз, с. Трапчи Дол, Кичево.

Дејности: 011231, 011232, 011315, 011390, 011521, 011527, 011941, 011949, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 012611, 012613, 012614, 012615, 012622, 012699, 012810, 012820, 013021, 013121, 013400, 013909, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, откуп на земјоделски производи, печурки, шумски плодови и волоземци, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, застапување на странски лица во Македонија, работи за посредување во надворешниот трговски промет, увоз-извоз на странски стоки и услуги во малограничниот промет со соседните земји, Бугарија, Албанија, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и услуги, туристичко-

агенциски услуги, шпедиција, завршни и занаетчиски работи во градежништвото, 080190, 080201, 080202, 090160, 090172, 090179, 090181, 090189, 090209, 110302, 110303, 110309, 110404, 110903, 110905, 110909.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување во надворешниот трговски промет е Ремзи Нуредини в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11729/95. (11412)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10240/95, на регистарска влошка 1-64361-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Трговско претпријатието „МУЈКИК КОМЕРЦ-95“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Петре Георгиев“ бр. 93, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 17.08.1995 год., а основач е Умихана Герлек од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 060501, 060502, 060503, 070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, комисиони работи во областа на прометот, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција, посредување во надворешно-трговскиот промет, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица, истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Умихана Герлек, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10240/95. (10746)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10908/95, на регистарска влошка 1-11869-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на Претпријатието за промет, услуги и авто-школа „ЕУРО-АЗИЈА С.“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Кочо Рацин“ бр. 22, Скопје.

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 080114, 080112, 090171, 110301, 110620, 110903, 110909.

Се проширува дејноста во надворешен промет со: малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, инвестициони работи во странство, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички работи со странство, организирање на меѓународни саеми и изложби, фри-шопови.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10908/95. (10747)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10658/95, на регистарска влошка 1-10705-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за увоз-извоз, трговија на големо и мало и изведување на градежни-градски занатски работи „ТРГО-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ц.о. ул. „Мито Хадивасилев“ бр. 26, кула 8, Скопје.

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 050100, 050201, 050202, 050203, 070121, 070212, 070213, 070214, 070219, 070227, 070229, 070230, 070240, 070260, 080122, 080123, 090201, 090202, 090209, 110109, 110301, 110909, 120420.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10658/95. (10748)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10605/95, на регистарска влошка 1-17745-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет на Трговското претпријатието „ПРО-ФЕКС“ ц.о. експорт-импорт, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 67, Скопје.

Трговско претпријатието „ПРО-ФЕКС“ ц.о. експорт-импорт, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 67, Скопје, промена на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Се брише Давидовски Авакум, в.д. директор без ограничување.

Се запишува: Давидовска Катерина, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10605/95. (10749)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10932/95, на регистарска влошка 1-55253-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство и трговија „МАРТИН ПРОМ“ д.о.о. експорт-импорт, с. Визбегово, Скопје.

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 012410, 012421, 012429.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10932/95. (10750)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10978/95, на регистарска влошка 1-24056-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основача на Претпријатието за производство, сообраќај, угостителство, туризам, услуги и трговија на големо и мало „КОКО ЕЛ КОМПАНИ“ д.о.о.

Од Претпријатието за производство, сообраќај, угостителство и туризам услуги и трговија на големо и мало „КОКО ЕЛ КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „П. Јанчевски“ бр. 5, Тетово, со одлука од 18.09.1995 год., истапува Стефаноски Влатко од Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10978/95. (11102)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11023/95, на регистарска влошка 1-64410-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието за интелектуални и книговодствени услуги, промет, производство и превоз „ИКРЕ САН“ ц.о. експорт-импорт, с. Здуње, Гостивар.

Скратено име на претпријатието: Претпријатието „ИКРЕ-САН“ ц.о. експорт-импорт, с. Здуње, Гостивар.

Дејности: 011041, 011929, 020100, 020121, 020140, 020201, 020202, 050100, 050202, 050209, 050302, 060201, 060301, 060401, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 030003, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080131, 080109, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090181, 090132, 090133, 090140, 090171, 090172, 090179, 012703, 090181, 090182, 090202, 090209, 100101, 100103, 100320, 110109, 110302, 110303, 110611, 110612, 110620, 110903, 110905, 110909, 012321, 012322, 012201, 012111, 012001, 012002, 070310, 070320, комисионо и консигнационо работење, застапување на странски фирми и вршење на реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, извршување на угостителски, туристички и сообраќајни работи во странство, половни возила, делови и опрема, изведуваче на градежни работи од ниско и високоградба во странство, нафта и нафтени деривати, плин за домашни потреби, возила, делови и опрема, керамички, инсталациони и санитарни производи, прибор: за спорт, рекреација и спортски риболов со прибор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11023/95. (11103)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9438/95, на регистарска влошка 1-49864-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЕУРО-ПААН“ ц.о. експорт-импорт, ул. „Октомврска револуција“ бр. 56, Куманово.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 110903, 110909, 090202, 090209, 020201, 110109.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9488/95. (11104)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7639/95, на регистарска влошка 1-62539-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, транспорт и услуги „ИГЕН-КОМПАНИ“ ц.о. експорт-импорт, ул. „И. Р. Лола“ бр. 20, Тетово.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01, од 03.05.1995 год., а основач е Имерзеди Етеми од Тетово.

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 110109, 120363, 110903, 110905, 020110, 030003, 060501, 060502, 060503, 080201, 080202, 080190, 013073 013099, 0703, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет, претпријатието одговара со свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Имерзеди Етеми, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7639/95. (11105)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11455/95 на регистарска влошка бр. 1-64640-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишувањето право за вршење работи во надворешно трговскиот промет на Претпријатието за трговија, транспорт и услуги „АЛДИ-М“ д.о.о. експорт-импорт, Зелен Пазар Чаир – Скопје

Претпријатието е основано со акт за основање од 3.10.1995 год. а основач е Петковски Милче од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 080190, 070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, комисиони работи во областа на прометот, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција, посредување во надворешно трговскиот промет, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Петковски Милче – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11455/95. (11326)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9319/95 на регистарска влошка бр. 1-482-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Акционерското друштво во мешовита сопственост „МАКЕДОНИЈА ФИЛМ“ АД со ПО, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Марко Ковачевски, директор без ограничување, а се запишува Стефан Стојковски, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9319/95. (11327)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11187/95 на регистарска влошка бр. 1-64631-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и запишување право на работа во надворешно трговскиот промет Претпријатието за трговија и услуги „АНЕЛ 95“ увоз-извоз ул. „Алекса Дундич“ бр. 55-а, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 22.08.1995 год., а основачи се Гогова Весна и Гогов Никола од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 700113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090209, 110109, 110309, 110909, откуп на сурова кожа, сточарски и земјоделски производи, зеленчук, овошје, добиток, свињи, јагњаци, животни, риба, волна, јајца, шумски плодови, лековити билки, семиња, фиданки, полжави, желки, печурки, возоземци, стара хартија, индустриски отпадници и др. 070310, 070320, застапување странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно трговскиот промет, комисиони работи, консигнациони работи, слободни царински продавници – фришопови.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Гогова Весна – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11187/95. (11328)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11311/95 на регистарска влошка бр. 1-64662-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет на големо и мало, занаетчиство и угостителство „ЗА-МА“ д.о.о. извоз-увоз ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 153, Скопје.

Основачи се: Марија Георгиевска и Загорка Трајковска од Скопје.

Директор е Марија Георгиевска со целосна одговорност и неограничени овластувања.

Во внатрешно и надворешнотрговскиот промет овластено лице за застапување е директорот со неограничени овластувања.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070120, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070129, 070130, 070140, 070200, 070210, 070212, 070213, 070231, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 012429, 012611, 012614, 012623, 013099, 090139, 090140, 090171, 090181, 090202, 090209, 013500, 011390, 013072, 050301, 050302, 110404, 110403, 060502, 060601, 110309, 110109, 110302, 110303, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, консигнација, комисион, реекспорт.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11311/95. (11329)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11534/95 на регистарска влошка бр. 1-37990-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен промет на Претпријатието за промет „ДОЛАР“ ц.о. увоз-извоз ул. „Белградска“ бр. 24, Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060601, 060602, 0800112, 080121, 081023, 080190, 080201, 080202, 090209, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички работи со транспорт.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11534/95. (11345)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9460/95 на регистарска влошка бр. 1-63974-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало „ФЛОРА ТРЕЈДИНГ“ д.о.о. извоз-увоз ул. „К.Р. Дрнџ“ бр. 2/5, Тетово.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 23.07.1995 год., а основач е Иван Рамовски од Тетово.

Дејности: 020110, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 110309, 110909.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното и надворешното трговско работење е Иван Рамовски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9460/95. (11346)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11485/95 на регистарска влошка бр. 1-64680-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „М З Л - ГРУП“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Козле“ бр. 145/2, Скопје.

Претпријатието е основано со договор за основање на мешовито претпријатие, а основачи се: Зоран Михајловиќ од Скопје, Љубомир Ангелов Петров и Методи Радков-Иванов двајцата од Р Бугарија.

Дејности: 011211, 011212, 011219, 011220, 011231, 011231, 011291, 011292, 011299, 011319, 011320, 011390, 011799, 011920, 011941, 011949, 012142, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 013021, 013022, 013030, 013041, 013043, 013050, 013060, 013121, 013400, 013500, 013903, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080111, 080112, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090129, 090201, 090209, 100399, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110909, 120420, малограничен промет, застапување, консигнација и сервисирање, посредување во надворешно трговски промет, продажба на стоки од слободни царински продавници, превоз на стоки и патници во меѓународен патнички промет, комисиони работи во надворешно трговски промет, меѓународно агенциски работи, меѓународна шпедиција, долгорочна производна кооперација, царински складишта.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Зоран Михајловиќ, в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11485/95.

6 (11347)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11555/95 на регистарска влошка бр. 1-46261-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Трговското претпријатие „МИК-СОФТ“ ул. „Мара Междуречка“ бр. 33/А, Скопје.

Се заменува досегашниот основач, Бранко Момировски поради смрт, со нов основач, Виолета Момировска и се запишува пристапување на основачи: Момировска Нешовска Марија и Момировски Стево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11555/95.

(11348)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11526/95 на регистарска влошка бр. 1-23328-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ЗАЗ“ ц.о. увоз-извоз ул. „1“ бр. 133, с. Бразда, Скопје.

Дејности: 090122, 090131, 090132, 000133, 090139, 011729, 011721, 011722, 011723, 011724, 110309, 110909, 110109, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, комисиона продажба, малограничен промет со сите соседни земји СР Југославија, Албанија, Бугарија и Грција, реекспорт, консигнациона продажба на странска стока.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11526/95.

(11168)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11133/95 на регистарска влошка бр. 1-50611-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие „ЈА-ВОР-Б“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Горге Андреевиќ-Кун“ бр. 1, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-1 од 25.09.1995 год., а основач е Благуня Донева, од Скопје.

Дејности: 011312, 012201, 012202, 012300, 012321, 012322, 012323, 012324, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070123, 070124, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, застапување на страни фирми, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, комисиона продажба, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно трговски промет е Благуня Донева, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11133/95.

(11169)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10291/95 на регистарска влошка бр. 1-64540-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „БАЛКАНИЈА ММ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Франц Розман“ бр. 22, Куманово.

Претпријатието е основано со договор за основање од 24.08.1995 год., а основач е Мирослав Доневиќ од Куманово.

Дејности: 011010, 011091, 011092, 011093, 011099, 011211, 011212, 011219, 011220, 011231, 011232, 011291, 011299, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011320, 011411, 011721, 011722, 011723, 011730, 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011799, 011810, 011930, 011941, 011949, 011990, 012001, 012111, 012112, 012142, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 012614, 013010, 013021, 013022, 01303, 013073, 013099, 013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 013500, 013904, 013909, 020110, 020121, 020140, 030003, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090150, 090160, 090201, 090202, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110902, 110903, 110909, 070310, 070320, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и Р Србија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и надворешен трговски промет е Мирослав Доневиќ, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10291/95.

(11170)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11731/95 на регистарска влошка бр. 1-38498-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен промет на Претпријатието за трговија на големо и мало ц.о. „ДИ САНДРО“ увоз-извоз ул. „Џон Кенеди“ бр. 25/И/14, Скопје.

Се проширува дејноста во внатрешен промет: 060105, 060502, 080190, 080201, 080202, 090122, 090132, 090181, 110109, 011810.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11731/95.

(11330)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11237/95 на регистарска влошка бр. 1-60591-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште и проширувањето на дејност на Трговското услужно претпријатие „ИВАНУ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Киро Крстевски“ бр. 7, Скопје.

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 050301, 050302, 110402, 110403, 110404, 110901, 011791, 011799.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11237/95.

(11331)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11436/95 на регистарска влошка бр. 1-2450-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ЈУЖНИ ВЕТРОВИ“ д.о.о. експорт-импорт бул. „АСНОМ“ бр. 72 1/1-27, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Бунбарова Велика в.д. директор а се запишува нов застапник Горгески Велько - директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11436/95.

(11322)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11548/95 на регистарска влошка бр. 1-50482-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен промет на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, ц.о. ул. „Браќа Ламески“ бб, Подрачна единица - Прилеп, Скопје.

Се бриши: Дипл. ек. Иван Марковски, директор на Подрачна единица - Прилеп без ограничување, освен во областа на склучување на договори каде добива посебно овластување од директорот на јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ.

Се запишува: Дипл. град. инж. Славчо Црцаровски, в.д. директор на подрачна единица Прилеп без ограничување, освен во областа на склучување на договори каде добива посебно овластување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11548/95.

(11333)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11549/95 на регистарска влошка бр. 1-50482-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија Подрачна единица ул. „Орце Николов“ бр. 138, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Филип Ѓурчиновски, директор без ограничување, се запишува нов застапник Владимир Бојков в.д. директор без ограничување, освен во областа на склучување на договори.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11549/95. (11334)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10966/95 на регистарска влошка бр. 1-13509-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на назив на Трговското служно претпријатие „ХАРИЗМА“ експорт-импорт д.о.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 17/1-15, Скопје.

Трговско служно претпријатие „ХАРИЗМА“ експорт-импорт д.о.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 17/1-15, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10966/95. (11335)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11430/95 на регистарска влошка бр. 1-11756-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за услуги „САПАТОКС“ д.о.о. бул. „Партизански одреди“ Ламела 17 бр. 3/25, Скопје.

Се проширува дејноста: 011212, 011299, 013021, 013022, 013030, 013042, 01304, 013909, 110109, 110202, 110301, 110302, 110303, 110902, 110903; 080113, 110309, 060501, 060502, 060503, 030003, 013400, 013099, 013121, 070310.

Во НТП се запишува Шетловски Сашо – директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11430/95. (11336)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10524/95 на регистарска влошка бр. 2-12-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет на Земјоделската задруга „БРАТСТВО ЕДИНСТВО“ ц.о. с. Горно Лисиче, „12 Ударна бригада“ б.б. Скопје.

Се брише: Радослав Смилевски, в.д. директор без ограничување, а се запишува Антон Пециров, в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10524/95. (11398)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11752/95 на регистарска влошка бр. 1-31888-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет на Производното трговско претпријатие на големо и мало „РЕГАТА - КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз ул. „207“ бр. 7, Скопје.

Се менува лицето овластено за застапување во надворешен и внатрешен промет. Се брише: Габриела Давиткова, директор без ограничување, а се запишува Милан Давитков, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11752/95. (11399)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11385/95 на регистарска влошка бр. 1-22588-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за инженеринг, производство, услуги и трговија „ИНГРАД“ п.о. увоз-извоз ул. „Стокхолмска“ бр. 9/4-1, Скопје.

Дејности: 012613, 012622, 012699, 013021, 013022, 013909, 060602, 090140, 090150, 090189, 100101, 110109, 110303, 110309, 110903, 110402, 110401, 120312.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11385/95. (11400)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8042/95 на регистарска влошка бр. 1-6267-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за производство, угостителство, туризам и трговија на големо „НИКИ-БАЗАР“ ц.о. увоз-извоз ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 50, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Сами Елези, директор со неограничено овластување, а се запишува нов застапник Ирмета Рамани, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8042/95. (11401)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11588/95 на регистарска влошка бр. 1-64349-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „ДРОГОМИШТ“ д.о.о. експорт-импорт с. Г. Страгомиште, Кичево.

Основач: Насуф Иљази од с. Г. Страгомиште, Кичево.

Дејности: 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090131, 090133, 110109, 110304, 110309, 110404, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Насуф Иљази, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11588/95. (11402)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11616/95 на регистарска влошка бр. 1-64707-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „САБРИ-КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Брџачка буна“ бр. 81, Скопје.

Основач е: Ахмед Фаредин од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 071023, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 071132, 070140, 070150, 070211, 070212, 072013, 070214, 070219, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110309, 110909, 070320, 070320, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, туристичко работење со странство, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реск-порт.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот ц.о. целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е лицето Ахмед Фаредин од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11616/95.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11754/95 на регистарска влошка бр. 1-6943-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство и промет на големо и мало „ТЕА ТРЕЈД“ извоз-увоз д.о.о. ул. „Иван Козаров“ 24/38, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 110402, 110403, 1104, 120312.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 11754/95. (11368)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11598/95 на регистарска влошка бр. 1-64702-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за промет и услуги „МУРСЕЛ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Божин Николов-Силни“ бр. 32, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 05.10.1995 год. а основач е Љамалари Мурсел од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110309, 110909, менувачници, слободни царински продавници, консигнација, комисион, шпедиција, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, застапување и посредување.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во своје име и за своја сметка.

За преземените обврски во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Работоводен орган на претпријатието е Љамалари Мурсел со неограничени овластувања.

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11598/95. (11369)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8631/95 на регистарска влошка бр. 1-49655-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот промет на Претпријатието за трговија на големо и мало „ДЕЈАН“ д.о.о. ул. „383“ бр. 24, Скопје.

Дејноста се проширува со: 012130, 012142, 012202, 012310, 012321, 012323, 012322, 012324, 012419, 013021, 130121, 050100, 050301, 050302, 060501, 060601, 060602, 080122, 090121, 090131, 090132, 090140, 090160, 090171, 090201, 090202, 090209, 110403, 110903.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8631/95. (11370)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10921/95, на регистарска влошка бр. 1-64349-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на вршење работи во надворешно трговскиот промет на Претпријатието за трговија, услуги и производство „ЦУМБО 95“ д.о.о. експорт-импорт Куманово, ул. „Алга Ранковиќ“ бр. 2, Куманово.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 14.09.1995 година, а основач е Селимовски Ридван.

Дејности: 012810, 013021, 013121, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080119, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090189, 090201, 090202, 090209, 110109, 110309, 110909.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и надворешен трговски промет е Селимовски Ридван, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10921/95. (10733)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10438/95, на регистарска влошка бр. 1-52596-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското претпријатие „ТОТАЛ МАРКЕТ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 53.

Се проширува дејност во внатрешен промет со: 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110406.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10438/95. (10734)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11076/95, на регистарска влошка бр. 1-64588-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за транспорт и трговија „БУХО ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, с. Арачиново ул. 60/5.

Дејноста се проширува со: меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, работи на привремен увоз, односно извоз на стоки.

Се врши промена на фирмата, називот на претпријатието со што чл. 1 од одлуката за промена на фирмата, називот на претпријатието се менува и гласи: Претпријатие за транспорт и трговија „БУХО ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, с. Арачиново со седиште на ул. 60/5.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11076/95. (10735)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10526/95, на регистарска влошка бр. 1-64267-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ДАМС-КОМ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Козле-14“ бр. 29, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-1/1 од 01.09.1995 година, а основач е Ристе Ристески, ул. „Козле-14“ бр. 2, Скопје, „к. бр. 767437 МБ 1505957450030 издадена од МВР Скопје.

Дејности: 01251, 012511, 012512, 012513, 012514, 012515, 012516, 01252, 012521, 012522, 012523, 012524, 012525, 01261, 012611, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 01262, 012621, 012622, 012623, 012624, 01269, 012691, 012699, 0127, 012701, 012702, 012703, 0128, 012830, 01232, 01131, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011316, 011319, 011320, 011390, 01171, 01220, 013010, 01302, 013021, 013022, 013030, 013304, 013041, 013042, 013043, 013050, 013073, 013074, 01309, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070211, 07022, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070250, 070260, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ристо Ристески, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10526/95. (10736)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10825/95, на регистарска влошка 1-64338-0-0-0 го запиша во судскиот регистар Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „СА-РАЈ-ИМПЕКС СП“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Охридска“ б, Кичево.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/95 од 12.09.1995 год., а основач е Пурелкоски Сафет од Кичево.

Дејности: 011320, 011390, 011941, 011949, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 050301, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080201, 080202, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090140, 090181, 110109, 110301, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување, застапување, кон-сигнација, реекспорт, меѓународен превоз на патници и стоки, меѓуна-родна шпедиција, малограничен промет со Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица, истапува во свое име и за своја сметка. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Пурелкоски Сафет, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10825/95. (10737)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10807/95, на регистарска влошка 1-64280-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „СИ-ДРАН“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 22/2-16, Скопје.

Основач на претпријатието е Блажевска Драгана од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 110105, 110109, 110302, 110309, 110903, 110905, 110909.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Блажевска Драгана, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10807/95. (10738)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10306/95, на регистарска влошка 1-58723-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Трговското претпријатие „СКРОБЕКС“ бул. „АВНОЈ“ 70/41, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Александар Диклич, директор без ограничување, а се запишува нов застапник Илиев Петар, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10306/95. (10739)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9154/95, на регистарска влошка 1-63397-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето на Работна организација за основно воспитание и образование „КАРПОШ“ О.СОЛ.О. со ООЗТ Скопје, ООЗТ Централно Основно Училиште „ЈОАКИМ КРЧОВСКИ“ с. Волково, Скопје.

Се брише Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“ О.СОЛ.О. со ООЗТ Скопје, ООЗТ Централно основно училиште „Јоаким Крчовски“ с. Волково, Скопје, поради конституирање и осамостојување на училиштето како самостоен правен субјект.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9154/95. (10740)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9781/95, на регистарска влошка 1-63751-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „ЗЕЈНЕЛ УСЕИН ИСЕАР“ д.о.о. бул. „М. К. Бригада“ бр. 40/32, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 10.08.1995 год., а основач е Куртешки Невзат од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 110109, 110303, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, реекспорт, застапување на странски фирми, посредување на промет со стоки и услуги во странство, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Куртешки Невзат од Скопје е овластено лице со неограничени овластувања и директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9781/95. (10741)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11640/95, на регистарска влошка бр. 1-63931-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет на Претпријатието за градежништво, занаетчиство, угостителство и лични услуги „ТРАСИНГ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Коле Канински“ бр. 10, Скопје.

Со одлука од 28.09.1995 год. се разрешува лицето Толосовски Трајко, директор без ограничување а се запишува лицето Сашо Пислевски, директор без ограничување.

Се брише Толосовски Трајко, директор без ограничување, а се запишува Сашо Пислевски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11640/95. (11371)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11586/95, на регистарска влошка бр. 1-64699-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „БЕНИС“ д.о.о. експорт-импорт с. Србица, Кичево.

Дејности: 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 07022, 07023, 07024, 070224, 070225, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110109, 110302, 110309, 110404, 110909, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е: Мислим Касоски со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11586/95. (11372)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10971/95 на регистарска влошка 1-49018-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и зголемување основачки влог на Претпријатието за трговија и услуги „УНИВЕРСАЛ“ АД ул. „Даме Груев“ бр. 14/2-2, Скопје.

Досегашното седиште на претпријатието се менува и во иднина ќе се води на ул. „Даме Груев“ бр. 14/2-10, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10971/95. (11373)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11462/95 на регистарска влошка бр. 1-41033-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач-пристапување на Претпријатието за промет, услуги, производство и експорт-импорт „СРБО-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Никола Петров“ бр. 38-А, Скопје.

Со одлука од 03.10.1995 год. пристапува Лилјана Димовска од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11462/95. (11353)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11408/95 на регистарска влошка бр. 1-63091-0-0-0 го запиша во судскиот регистар зголемување на основачки влог и промена на лице овластено за застапување во внатрешен и НТП на Претпријатието за производство, промет, угостителство и услуги „МАХИНДРА“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Васил Горгов“ бр. 22/60, Скопје.

Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и НТП:

Се брише: Ујкановиќ Бранка – директор без ограничување.

Се запишува: Анил Кумар – вд директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11408/95. (11354)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10867/95 на регистарска влошка бр. 1-64576-0-0-0 го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија и услуги на големо и мало „УНИВЕРЗАЛ ВЕСНА 95“ увоз-извоз ц.о. ул. „Драчевска“ бр. 152а с. Драчево, Скопје.

Основачи: Лубевска Весна и Лубевски Зоран од Скопје.

Дејности: 050301, 090121, 090131, 013021, 013022, 013030, 013042, 013050, 013073, 013121, 013200, 020121, 020131, 020140, 070111, 070112, 700113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба, реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет одговара со своите средства.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот промет е Лубевска Весна директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11867/95. (11355)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11700/95 на регистарска влошка бр. 1-35307-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието за електромонтажна и услужна дејност и трговија на големо и мало за надворешен и внатрешен промет „ЕЛМОНТ-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Миле Попјорданов“ бр. 70/30, Скопје.

Се запишува: Петровска Сузана, директор со неограничено овластување.

Се брише: Арсов Димитар, директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11700/95. (11356)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10769/94 на регистарска влошка бр. 1-63589-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основачето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, трговија и услуги „НИКИ-ТРЕЈД“ експорт-импорт п.о. ул. „Петар Драпшин“ бр. 1а, Куманово.

Основач: Горик Зоран од Куманово.

Дејности: 013021, 0120701, 012702, 012703, 012801, 012820, 080190, 080201, 080202, 090121, 110309, 070111, 070112, 700113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 072050, 070260, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет ќе одговара со сите свои средства.

Потполна одговорност. Во внатрешниот и надворешниот трговски промет претпријатието ќе го застапува директорот Горик Снежана од Куманово без ограничувања на овластувањата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10769/94. (11357)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9595/95 на регистарска влошка бр. 1-13653-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основачи на „МАК-АУТОКОМЕРЦ“ за внатрешен и надворешен промет ц.о. ул. „Даме Груев“ бр. 1, Скопје.

Од Претпријатието истапува основачот Деловна единица–Склад за консигнациона продажба на „Аутокомерц“ Љубљана, Скопје а пристапуваат следните основачи:

Димитровски Стефан, Љамов Иљо, Мијовски Живко, Трајковски Методија, Тодоровска Љубица, Златановска Љубица, Милчевска Лидија и Рамадан Таир, сите од Скопје и сите пристапуваат на ден 09.06.1995 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9595/95. (11358)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9264/95 на регистарска влошка бр. 1-64805-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основачето на Претпријатието за производство и меѓународна трговија „ПАРС БИЗИНЕС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 4/24, Скопје.

Основаче на претпријатието во сопственост на странски основач.

Основач е Фариборз Ерфани Рад од Исламската република Иран од Техеран.

Дејности: 012703, 012810, 012820, 012830, 012521, 012522, 012523, 012524, 012310, 011390, 011949, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 080125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090131, 090132, 090139, 110302, 110303, 110309, 110902, 110404, 070310, 070320, меѓународен транспорт на стоки и патници, застапување и посредување во прометот со стоки патници, консигнација, реекспорт, туристичко-агенцијски услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Србија.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Застапник и претставник на претпријатието е Роберт Деспотоски в.д. директор со ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9264/95. (11359)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11483/95 на регистарска влошка бр. 1-35534-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и НТП на Претпријатието за промет и услуги „МД-11 ДЕКЕМВРИ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Маршал Тито“ бр.5, Скопје.

Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и НТП:

Се бриши: Ангелкоска Данче – директор без ограничување.

Се запишува: Ангелкоски Михајло – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11483/95. (11360)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11698/95 на регистарска влошка бр. 1-64800-0-0-0 го запиша во судскиот регистар во приватна сопственост на Претпријатието за производство, трговија и увоз и извоз „КОМПАНИЈА МИЛОШЕВСКИ“ д.о.о. ул. „Перо Наков“ бр. 83, Скопје.

Основачи: Милошевски Славе, Милошевски Владимир, Милошевски Дарко и Трпкова Ружица, сите од Скопје со влог: 10,000,00 ден, по 2.500,00 ден, секој основач за обврските на субјектот не одговараат.

Дејности: 011219, 011100, 011721, 011729, 011792, 011799, 012421, 070111, 070112, 070113, 070114, 070119, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 07023, 070224, 070225, 070226, 07022, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320, 080119, 090133, 090181, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909, 011313, 011527, 011949, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице: Милошевска Билјана – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11698/95. (11361)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11561/95 на регистарска влошка бр. 1-40306-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и лице за застапување на ТП „ЦЕНТРО“ увоз-извоз ад со ц.о. „МАЛОПРОДАЖБА-ВЕЛЕС“ д.о.о. ул. „Босна и Херцеговина 66, Скопје.

Разрешување на директор Вера Димитриеска, а запишување на вд директор Љубица Иванова, досегашното седиште на претпријатието е на ул. „Васил Главинов“ бр. 36, Скопје, во иднина се менува и ќе гласи: на ул. „Босна и Херцеговина“ 66, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11561/95. (11362)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11799/95 на регистарска влошка бр. 1-61888-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основачи и лице за застапување на Претпријатието за производство и промет „ЕЛМАТЕХ“ д.о.о. ул. „Видо Смилевски Бато“ бр. 77 вл. IV ст. 31, Скопје.

Претпријатието го менува седиштето и во иднина ќе се води на ул. „Козле“ бр. 88 Б-2, мезанин локал бр. 3, Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Спасовска Ана од Скопје на 12.10.1995 год. а пристапува нов основач Ивановски Мирко од Скопје на 12.10.1995 год.

Се брише досегашниот Спасовска Ана во директор без ограничување, се запишува нов застапник Ивановски Мирко, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11799/95. (11374)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11439/95 на регистарска влошка бр. 1-64639-0-0-0 го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство и услуги „ТЕХНО-МАК-95“ д.о.о. ул. „ЈНА“ бр. 7, Неготино.

Претпријатието е основано со акт за основање од 28.09.1995 год. а основачи се: Вељаноски Горан од Неготино и Петровиќ Славе од с. Тремник.

Дејности: 013500, 060502, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 090121, 110302, 110303, 110309, 110905, 110909, откуп на дрво, земјоделски производи, печурки, водоземци и сл. Дејности во надворешното трговско работење: 070310, 070320, посредување и застапување, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет се трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица одговара со сиот свој имот.

Директор: Вељаноски Горан со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11439/95. (11349)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11599/95 на регистарска влошка бр. 1-14578-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на назив и седиште на Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „ЕКСПРЕС КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Крсте Гермов Шекир“ бр. 19, Скопје.

Претпријатието го менува називот и седиштето и во иднина ќе гласи: Агенција за посредување, услуги и промет „КВИН Р“ д.о.о. ул. „ГТЦ Карпош V“ локал 40/1, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11599/95.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11419/95 на регистарска влошка бр. 1-41953-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ЕККО ШОПИНГ ЦЕНТАР“ д.о.о. увоз-извоз ГТЦ 2-кат Скопје.

Со одлука од 2.10.1995 год. пристапува Зоран Азманов од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11419/95.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11435/95 на регистарска влошка бр. 1-20790-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија и услуги „РУДИНА-КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Халили Халимовиќ“ бр. 16 а, Скопје.

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 110109, други финансиски организации, менаџерски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11435/95. (11352)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10394/95 на регистарска влошка бр. 1-63996-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на право за вршење на надворешно трговски промет на Претпријатието за туризам, трговија и услуги „МАСВЕД – ФУД КОМПАНИ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Орце Николов“ бр. 113, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/01 од 22.08.1995 год. а основач е Томе Поповски од Скопје.

Дејности: 011793, 011941, 012321, 012421, 012622, 013809, 060501, 060503, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080198, 080201, 080202, 110109, 110309, 110901, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во надворешно трговски промет на стоки и услуги, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, транспорт и агенциски услуги во транспорт, превоз на стоки и патници во меѓународен друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, меѓународни агенциски работи, сообраќајно агенциски работи, реекспорт, угостителски и туристички услуги и слободни царински продавници.

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени во правниот промет истото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Томе Поповски – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10394/95. (10100)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9943/95 на регистарска влошка бр. 1-63835-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Услужното трговско претпријатие „ЦЕРИ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Пелинце“ бр. 8, Скопје.

Основач: Атанасовски Зоран од Скопје.

Дејности: 013021, 013022, 0130030, 013121, 013400, 013003, откуп на земјоделски, сточарски производи, шумски плодови, печурки, водоземци и мекотелци, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 090122, 080131, 090132, 090133, 090139, 090209, 110109, 110303, 110309, 110902, 110905, 110909, 120363, 070310, 070320, консигнациона продажба на стоки, малограничен промет.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите свои средства.

Атанасовски Зоран се именува за директор без ограничувања и за овластено лице со неограничени овластувања за застапување на претпријатието во надворешното трговско работење.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9943/95. (10101)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9984/95 на регистарска влошка бр. 1-63870-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост Претпријатието за трговија на големо и мало „Ц.А.КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Ковачка“ бр. 10, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 17.08.1995 год. а основачи се: Шеваљ Мустафа, Шабан Мустафа и Неџмедин Мустафа од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 070260, 070310, 070320, 080202, 080201, 080121, 080190, 110301, 110303, 110304, 110309, 110404, 050302, 011320, 012310, 090124, 090131

Во правниот промет со трети лица истапува со свое име и своја сметка со неограничени овластувања

За обврските во правниот промет одговара со сите свои средства во внатрешниот и надворешниот трговски промет

Овластено лице кое ќе го истапува претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е директорот Шеваљ Мустафа, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 9984/95. (10102)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9783/95 на регистарска влошка бр. 1-64012-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие со право на вршење на надворешен трговски промет на Трговското служно претпријатие „ДОНА-ТЕКС“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Б. Миладинови“ бр. 24, Тетово.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 05.08. 1995 год., а основач е Иљмисан Муареми од Тетово.

Дејности: 012612, 012613, 012615, 012623, 012624, 012820, 012830, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 0602, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070250, 070260, 080201, 080201, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090181, 090189, 110301, 110303, 110309, 110404, 070310, 070320.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9783/95. (10113)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 784/95 од 13.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот „Моби“ ИП – Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бр. 27/2.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордаан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 5.II.1996 година во 9.10 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (8)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1276/95 од 12.XII.1995 година, е отворена стечајна постапка над

должникот Претпријатието „И.Б.М.“ увоз-извоз од Скопје, ул. „Вера Јосифиќ“ бр. 16/17.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Јонче Трпески од Скопје, ул. „Пелестерска“ бр. 2-1/6, телефон 255-139.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.1.1996 година во 11.30 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (9)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1092/95 од 26.X.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Вест Комерц“ од Скопје, ул. „Стојна Стевкова“ бр. 135.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одредена Мирјана Димитровска, ул. „В. Тодоровски“ бр. 5/8, Скопје, телефон 416-951.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.1.1996 година во 8.00 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (10)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 748/95 од 8.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Сил Комерц“ од Скопје, ул. „Наум Охридски“ бр. 14.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 66, телефон 312-846.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 5.II.1996 година, во 8.30 часот, соба број 53-а, при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (16)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1808/95 од 14.XII.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТУ „Малахов“ од Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 34.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Срѓељуб Глигоров од Скопје, ул. „Париска“ бр. 82, телефон 252-353.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.XII.1996 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (17)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува: Со решението Ст.бр. 367/95 од 24.X.1995 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ППС „Васкопром“ - с. Сушево, Струмичка, но е одлучено постапката да не се спроведува поради немање на имот на должникот туку се заклучува.

Со решението Ст.бр. 387/95 од 24.XI.1995 година е отворена стечајна постапка према стечајниот должник ППТП „Рас Комерц“ - Штип, ул. „Кукуш“ бр. 23, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот туку да се заклучи.

Доверителите можат да ги наплагаат цитраните решенија со жалба преку овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на решенијата во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решенијата истите ќе се бришат од регистарот на стопанските организации.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (18)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува: Со решението на овој суд Ст.бр.325/95 од 30.XI.1995 година, отвори стечајна постапка према стечајниот должник ВПЗ „Кооперант“ - Струмичка ул. „Мајрово“ бр. 13 но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот туку да се заклучи.

По правосилноста на решението ВПЗ „Кооперант“ ќе биде бришан од регистарот на Претпријатијата.

Доверителите можат да ги наплагаат решението со жалба преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија во рок од 15 дена по објавувањето на истото во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1097/95 од 20.XII.1995 година, према должникот ПП „Интерграфика“ - Битола, отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста Споза, судија во Окружниот стопански суд - Битола, а за стечаен управник Владислав Сотировски од Битола, ул. „ЈНА“ бр. 14/11.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријава таксирани со 600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи во Окружниот стопански суд во Битола.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 25.XII.1995 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (20)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1142/95 од 25.XII.1995 година према должникот ПП „Луис“ - Прилеп, отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста Споза, судија во Окружниот стопански суд - Битола, а за стечаен управител Спиро Спировски од Прилеп, ул. „М.Тито“ бр. 20/2.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријава таксирани со 600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должникот во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи во Окружниот стопански суд во Битола.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 25.XII.1995 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (21)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1121/95 од 25.XII.1995 година, према должникот ПП „Тин Комерц“ - Битола отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста Споза, судија во Окружниот суд - Битола, а за стечаен управител Владислав Сотировски од Битола, ул. „ЈНА“ бр. 14/11.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријава таксирани со 600,00 денари, судски такси во два примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи во Окружниот стопански суд во Битола.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 25.XII.1995 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (22)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 775/95 од 13.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот „Бани Шпед“ ПППМ од Скопје, ул. „Салвадор Аљенде“ бр. 69-6.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Тодор Богдановски од Скопје, ул. „Шидска“ бр. 12-4/5, телефон 318-240.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 05.II.1996 година во 8.55 часот, соба број 53-а, при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2251)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 818/95 од 14.XII.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТУ „Целер Компани“ - Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 140-6.

За стечаен судија е одредена Јелница Серафимовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодорче Петровски од Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23 - Горно Лисиче, телефон 424-954.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 05.II.1996 година во 8.25 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2252)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1540/95 од 06.XII.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Сабина“ од Скопје, ул. „Модест Мусорпески“ бр. 3/Ш-10.

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стефановски Раде од Скопје, ул. „Пелестерска“ бр. 1-11/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 29.I.1996 година, во 8.10 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2253)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решението Ст.бр. 122/95 над ППС „Кеде“ - Штип, поради немање на имот. По правосилноста на решението претпријатието ќе се брише од

судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена по објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2254)

Окружниот стопански суд во Битола отвора стечајна постапка против должниците: Ст. бр. 891/95, 1045/95 – ПП „Шкорпион“ – с. Лабуништа од 17.XI.1995 година, Ст. бр. 657/95, 456/95, 886/95, 1093/95 – ПП „Харалампие“ с. Враништа од 07.XI.1995 година, Ст. бр. 876/95, 1036/95, ПП „Ермир“, с. Коропишта, Ст. бр. 945/95, ПП „Еми и Бојан“ – Прилеп, Ст. бр. 939/95 – ПП „Неолица“ – Битола, сите од 14.XI.1995 година, Ст. бр. 816/95, 1026/95 ППТ „Инженеринг Галасија“ – Охрид, Ст. бр. 375/95, 542/95, 814/95, 1011/95, ПП „Кирмак“ – Битола, Ст. бр. 867/95, Ст. бр. 993/95 – ПП „Случајни партнери“ – Прилеп, Ст. бр. 978/95 – ПП „Аделаида“ – с. Лажани, Ст. бр. 990/95 – ПП „Триво“ – Прилеп, Ст. бр. 972/95 – ПП „Вераина комерц“ – Прилеп, Ст. бр. 966/95 – ПП „Стакломонт“ – Прилеп, Ст. бр. 972/95, Ст. бр. 1008/95 – ПП „Лак-пром“ – Струга од 21.XI.1995 год., Ст. бр. 1032/95 – ПП „Линди“ – с. Коропишта од 23.XI.1995 година и Ст. бр. 825/95, 1029/95 – ПП „Анжелика“ – Битола од 07.XI.1995 година, во не се спроведуваат стечајните постапки и се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (2255)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 808/95 од 14.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Миши“ од Кичево, ул. „4 Јули“ – Кичево.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Видан Ангеловски од Битола, ул. „ЈНА“ бр. 12/12, телефон 097-40-045.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 05.II.1996 година во 8,35 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2256)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 781/95 од 13.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот „ЦОБИТ“ ППТУ од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 58/1-6. За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од Скопје, ул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 05.II.1996 година во 8,55 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2257)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 363/95 од 13.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието за промет и производство „Симекс“ – Скопје, ул. „Трифун Хаџиџанев“ бр. 1/1-5.

За стечаен судија е одредена Катица Гошева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Михајло Настасиевиќ од Куманово, телефон 421-014.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 05.II.1996 година во 9,30 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2258)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 645/95 од 13.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот „Веби Комерц“ ПП од Скопје, с. Студеничани.

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Крстевски Томислав од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бб, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 20.I.1996 година во 8,40 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.433/95 од 28.XII.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за приватна сопственост за производство, пре-

работка, трговија извоз-увоз, маркетинг угостителство и туристички услуги „Дрим Комерц“ д.о.о. – Скопје, бул. „Видео Смилевски-Бато“ бр. 31/1/5.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиковски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверители на ликвидациониот должник на 12.II.1996 година во 8,30 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2246)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението бр.434/95 од 28.XII.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет на мало и големо „Ген-Промет“ извоз-износ д.о. – Скопје, ул. „Љуба Ивановиќ“ бр. 43 Скопје.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиковски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694, Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверители на ликвидациониот должник на 14.II.1996 година во 8,30 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2247)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението IV Л.бр.432/95 од 28.XII.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за приватна сопственост за производство, услуги и трговија на големо и мало извоз-увоз „Ина Промет“ д.о. Скопје, село Студеничани.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиковски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверители на ликвидациониот должник на 14.II.1996 година во 8,30 часот во соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2248)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.436/95 од 28.XII.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „Дуво“ од Скопје, ул. „Аврам Писевски“ бр. 8 со жиро сметка 40100-601-274986.

За ликвидационен управник се определува Спири Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверители за 30.I.1996 година во 8 часот во соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2249)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.421/95 од 26.XII.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет и услуги „Мак-Маљина“ ДОО – с. Арачиново – Скопје и бр. жиро сметка 40100-601-325063.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/IV, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверители на ликвидациониот должник на ден 06.II.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2259)

Пред Окружниот суд во Битола се отвораат ликвидациони постапки против должниците: Л.бр.137/95 „Белит“ – Битола од 09.XI.1995 година, Л.бр.131/95 „Зета“ – Прилеп, Л.бр.98/95 ГЗТТ „Христомас“ Битола, Л.бр.101/95 ПУП „Миками“ – Битола, Л.бр.125/95 ПП „26 К и В2“ – Битола, Л.бр.119/95 – „Липром“ – Битола, Л.бр.134/95 ПП „Ми“ – Битола, Л.бр.87/95, ПП „Лако промет“ – Струга, Л.бр.75/95 „Пак“ – Охрид, Л.бр.113/95 – СЗ „Југстан“ – Струга, Л.бр.95/95 – ПП „Фруни“ – Битола, Л.бр.107/97 „Со-ми комерц“ – Битола, Л.бр.140/95 „ГЗЗ“ – Охрид – Охрид, сите од 27.XI.1995 година во не се спроведуваат, ликвидационите постапки се заклучуваат.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (2250)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението IV Л.бр.440/95 од 4.I.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-

ција над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Фокс“ експорт-импорт д.о.о. – Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 24-б.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.И.1996 година, во 8,30 часот во соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (6)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 441/95 од 4.И.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и промет на големо и мало „Садн Комерц“ извоз-увоз д.о.о. – Скопје, с. Студенчани бр. 342.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.И.1996 година во 8,30 часот во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (7)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 429/95 од 28.ХИ.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за графички услуги, инженеринг, производство, промет и увоз „Графо-Арт“ ДОО Скопје, ул. „Димитар Беровски“ бр. 4 и број на жиро сметка 40100-601-253935.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/IV, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 6.И.1996 година во 11,10 часот во соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (13)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 439/95 од 4.И.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Ес-Ком“ ДОО експорт-импорт од Скопје, с. Арачиново.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.И.1996 година во 10,00 часот, во соба број 154, на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (14)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр.6/96 од 4.И.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „Унитрејд“ – Скопје, ул. „Скопска“ бр. 28, со жиро сметка број 40100-601-112161.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ број 109/3/34 – телефон 418-828.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците на ликвидациониот должник без одлагање да ги намират своите долгови.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите за 9.И.1996 година, во 8 часот, во соба бр. 154, на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (15)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр. 165/95 од 19.ХИ.1995 година над ПП „Јулијан“ – с. Кравари – Битола отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (23)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр.162/95 од 15.ХИ.1995 година над ПП „Сани Баба“ – Битола отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (24)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр.156/95 од 13.ХИ.1995 година над ПП „М-Експорт“ – Охрид, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (25)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр.168/95 од 22.ХИ.1995 година над ПП „Ефос“ – Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (26)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр.114/95 од 13.ХИ.1995 година над ТУП „Три-Умф“ – Охрид, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (27)

Окружниот стопански суд Скопје со решението ПЛ.бр. 424/95 од 27.ХИ.1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство промет и услуги „Интермонд Инвест“ доо Скопје, ул. „Гито Михајловски“ бр. 9/3.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116 телефон 260-694 – Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 10.И.1996 година во 8,20 часот во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2241)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението ПЛ.бр. 423/95 од 27.ХИ.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за надворешнотрговско работење, трговија на големо и мало и услуги во промет „Дардан“, ул. „С. Делевски“ бр. 8, Скопје.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 10.И.1996 година во 9,30 часот во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2242)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението ПЛ.бр. 425/95 од 27.ХИ.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и инженеринг „ИСС“ доо од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 78-5/8.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694 – Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 10.И.1996 година во 9,30 часот во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2243)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението ПЛ.бр. 324/95 од 27.ХИ.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над „Текстил Комерц“ доо, Претпријатието за промет, на стоки за широка потропувачка на големо и мало извоз-увоз Скопје, ул. „Лазар Танев“ бр. 7.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 10.И.1996 година во 8,10 часот во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2244)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 428/95 од 26.ХИ.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и промет на големо и мало „Ентерна-Гренд“ извоз-увоз ц.о. – Скопје, ул. „Њуделхиска“ бр. 2-3/2 и жиро сметка бр. 49120-601-54219.

За ликвидационен управник се определува Илија Димитријевски од Скопје, ул. „Димо Хашидимов“ бр. 41-а, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират своите долгови према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник на 20.И.1996 година во 11 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2245)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 413/95 од 22.XII.1995 година, отвори постапка за редовна ликвидација над ПГУП „Гавија Комерц“ д.о.о. увоз-извоз – Скопје од с. Горна Речица, Скопје, с. Жиро сметка бр. 41500-601-47166.

За ликвидационен управник се определува Беким Есати од Тетово, ул. „Караорман“ бр. 49, телефон 094/32-318.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 12.XII.1996 година во 8,10 часот во соба бр. 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 414/95 од 20.XII.1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Ринна“ ДОО Тетово, ул. „Илијденска“ бр. 229 со жиро сметка 41500-601-48155.

За ликвидационен управник се определува Беким Есати од Тетово, ул. „Караорман“ бр. 49, телефон 094-32-318.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште на испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 06.II.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 417/95 од 20.XII.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Југогранит-Транс“ ДОО експорт-импорт – Тетово, ул. „Прилепска“ бр. 13 и број на жиро сметка 41500-601-48683.

За ликвидационен управник се определува Стевановски Андреј од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 33/3-7, тел. 317-830 и 094-24-244.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште на испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 06.II.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (3)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 418/95 од 20.XII.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија посредување „Талино“ експорт-импорт ДОО-Тетово, ул. „Прилепска“ бр. 13, жиро сметка број 41500-601-33925.

За ликвидационен управник се определува Ставановски Андреј од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 33/3-7, телефон 317-830 и 094-24-244.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште на испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 06.II.1996 година во 11,05 часот во соба број 60 од овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (4)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението IV Л.бр. 431/95 од 04.I.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „Квалитет-Комерц“ д.о.о. село Неготино – Гостивар.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје ул. „Орда Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште на испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.II.1996 година во 9,00 часот во соба број 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (5)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: „Акционерско друштво во мешовита сопственост за производство на конфекциски производи „МОДА“ Свети Николе, п.о.-1“. (7-а)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за професионална рехабилитација и продуктивно вработување на инвалиди ДОО „Мокат“ Свети Николе – 1“. (8-а)

Правоаголен печат под назив: „М-р Благоја Д-р Димовски специјалист-интернист 14494“. (1)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија „Анископ“ експорт-импорт д.о.о. – Скопје“. (1)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија производство и услуги „Унимак 95“ експорт-импорт д.о.о. – Скопје“. (2)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство и трговија на големо и мало увоз-извоз „Заштита – Билјана“ д.о.о. – Скопје. (3)

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало „СТЕЛА-КОМЕРЦ“ Експорт-Импорт-Скопје (76)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Тековна сметка бр. 5499/68 и чекови од бр.1721641 – 1721645 издадени од Охридска банка АД Охрид на име Гроздановска Вера бул. „Туристичка“ бр.12/5-7. (77)

Тековна сметка бр.2884/27 и чекови од бр.1678190-1678192 и бр.1678187 издадени од Охридска банка АД Охрид на име Војданоски Ангелко нас. Бејбунар 78 Охрид. (78)

Тековна сметка бр.631/51 и чекови бр.2077551 и 1677552 и 1730042 – 1730046 издадени од Охридска банка АД Охрид на име Војданоска Стојка ул. „Партизански одреди“ бр.12, Охрид. (79)

Тековна сметка бр.6188/64 и чекови бр.1753463 – 1753467 издадени од Охридска банка Охрид на име Маркоска Лилјана ул. „Крале Марко“ бр.184 Охрид. (80)

Тековна сметка бр. 1020/37 и чекови од бр.2065403 – 2065404 издадени од Охридска банка АД Охрид на име Ристеска Донка ул. „Радојца Новичиќ“ 308, Охрид. (81)

Тековна сметка бр. 8371/69 и чекови од бр.1757829 – 1757832 издадени од Охридска банка АД Охрид на име Михајловски Андон ул. „Македонски просветители“ 28, Охрид. (82)

Тековна сметка бр. 3478/27 и чекови – 5 издадени од Охридска банка АД – Охрид на име Стојаноска Мира ул. „Пирин планина“ 63, Охрид. (83)

Тековна сметка бр. 1290/17 и чекови од бр.2058401 – 2058405 издадени од Охридска банка АД – Охрид на име Боздоганоски Антонио ул. „Галичица“ 4, Охрид. (84)

Тековна сметка бр. 8371/69 и чекови од бр. 1757826 – 1757828 издадени од Охридска банка АД Охрид на име Михајловски Андон ул. „Македонски просветители“ 28, Охрид. (85)

Тековна сметка бр.7012/96 и четири чекови издадени од Охридска банка АД Охрид на име Ангелеска Лена ул. „Железничка“ 53, Охрид. (86)

Тековна сметка бр. 1668/98 и чекови бр. 1672817, 1672818 у 1675928 издадени од Охридска банка АД – Охрид на име Котели Стојанка ул. „Славеј Планина“ 12а, Охрид. (87)

Пасош бр.0492166 издаден од ОВР Крива Паланка на име Јакимовски Гоце, с. Добровница, Крива Паланка (87-а)

Пасош бр.0117193 на име Јованоски Ангел, ул. „Рударска“ бр.8/12, М. Каменица. (87-б)

Пасош бр.176858/94 издаден од УВР Охрид на име Јован Илијевски ул. „Радојца Новичиќ“ бр.33Б, Охрид. (88-а)

Пасош бр.166709 на име Исмаил Хајредин, с. Дебреше, Гостивар. (89-а)

Пасош бр.093249 на име Нуредини Хабибе, с. Дебреше, Гостивар. (90-а)

Пасош бр.735015 издаден од УВР Тетово на име Санди Аргира ул. „116“ бр.32, Тетово. (91-а)
 Пасош бр.51955 на име Адемоски Агим с. Октиси Струга. (92-а)
 Пасош бр.042044 на име Муслију Арслан, с. Скудрова. Гостивар. (93-а)
 Пасош бр.0211798/94, издаден од ОВР – Скопје на име Маневски Костадин, Скопје. (6796)
 Чековна картичка бр.71221-42 и чекови од бр.2869299 до 2869302, 2874207, 2874208 и 2874209, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Нада Маричиќ, Скопје. (6797)
 Чековна картичка бр. 26803-75 и чекови од бр. 2726935 до 2726943, 2726929 и 2726930, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Снежана Саздовацка, Скопје. (6798)
 Чекови од бр.2287526 до 2287530 од тековна сметка бр. 205946769, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Ахмет Мустафовски, Скопје. (6799)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Абази Цемаил, Скопје. (6800)
 Чек бр. 0002254123, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 001502679, на име Елена Крстевска, Скопје. (6801)
 Чековна картичка бр. 0109084-78 и чекови од бр. 1849927 до 1849940, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Никола Тодоровски, Скопје (6802)
 Чековна картичка бр. 011609771 и чекови бр. 30002971129 и 30002971130 издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Славица Стојковска, Скопје. (6803)
 Огласот за објавување неважна чековна картичка бр.47088/65 и чекови од бр.2699193 до 2699205, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.61/95 под реден број 6465 на име Блаже Фидановски, Скопје се сторнира. (6805)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Семир Тахири, Скопје. (6806)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Александар Горѓески, Скопје. (6807)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Исени Нијази, Скопје. (6808)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Наташа Поповска, Скопје. (6809)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Тихомир Николовски, Скопје. (6810)
 Диплома за завршено средно образование, издадена од Техничко училиште „Наце Буѓони“ – Куманово на име Сашо Славковски, ул. „Вук Караџиќ“ бр. 38, Куманово (6811)
 Воена книшка, издадена од Жабал – Нови Сад на име Јука Лековац, Скопје. (6812)
 Чековна картичка бр.111141-65 и чековите од бр.705765 до 705754, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Љиљана Иваноска, Скопје. (27)
 Чековна картичка бр.119744-55 и чекови од бр.2747318 до 2747329, 2747310, 2747313, 2747315 и 2747316, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Љубинка Бошеска, Скопје. (28)
 Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр.60/95 под реден број 6079 за неважни чекови на име Маја Ристеска, Скопје се сторнира. (29)
 Чекови од бр.2864365 до 2864367, 2864369 и од бр. 2864371 до 2864381, од тековна сметка бр.2864383, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Марика Каранфилова, Скопје. (30)
 Девизна картичка бр.4000-52-00058-9-727000, издадено од Инвестбанка а.д. – Скопје на име Зоран Јовановски, Скопје. (31)
 Чек бр.2528355 од тековна сметка бр.15140/94, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Трајче Николовски, Скопје. (32)

Чековна картичка бр. 26069-34 и чекови од бр.1482466 до 1482469, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Виолета Кунеска, Скопје. (33)
 Чек бр.1696253 од тековна сметка бр.11058605, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Маргарета Мицевска, Скопје. (35)
 Чекови бр. 661106, 661107, 661109, 1865644, 1865648 и 1700473 од тековна сметка бр. 112079-13, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Цветко Цветковски, Скопје. (36)
 Чекови од бр.707740 до 707743 и од бр.2812425 од тековна сметка бр.3456-92, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Сашо Стојковски, Скопје. (37)
 Решение Уп. бр. 11-825 од 02.IV.1993 година, издадено од Министерство за стопанство ПОЕ – Чаир – Скопје на име Драгица Младенова, с. Радишани ул. „18“ бр.142, Скопје. (38)
 Решение бр. 18-9151/2, за основање на мешовита фирма издадено од Министерство за надворешни работи на РМ – Скопје на име Споменка Сикавица – Китиќ, Скопје (39)
 Решение бр. 25-930 од 24.V.1994 година, издадено од Министерство за стопанство ПОЕ – Чаир – Скопје на име Синиша Макаровски, Скопје. (40)
 Решение Уп.бр. 12-4021 од 15.V.1992 година, издадено од Секретаријат за стопанство – Центар – Скопје на име Фатмир Шехи, Скопје. (41)
 Решение бр. 11-2326 од 14.VIII.1992 година, издадено од СО – Чаир – Скопје на име Рамо Гутовик, Скопје. (42)
 Решение бр.11-3275 од 30.VII.1985 година, издадено од СО – Чаир – Скопје на име Душко Стаменков, Скопје. (43)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Климе Ангеловски, Скопје. (44)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Сашо Донеv, Скопје. (45)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Рамадан Емини, Скопје. (46)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Стојче Кузовиќ, Скопје. (47)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Сулејман Буши, Скопје. (48)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Екрем Ахмет, Скопје. (49)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Томи Винчовски, Скопје. (50)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Михаил Винчовски, Скопје. (51)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Влатко Бошковски, Скопје. (52)
 Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од ОУ „Иднина“ – Скопје на име Стојче Кузовиќ, Скопје. (53)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Сузана Горѓиевска, Скопје. (54)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Гордана Ангеловска, Скопје. (55)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Неџат Сахити, Скопје. (56)
 Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Јаклина Гоковиќ, Скопје. (57)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Момчило Михајловски, Скопје. (58)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Ратко Михајловски, Скопје. (59)
 Работна книшка, издадена во Скопје на име Стојан Гочевски, Скопје. (60)
 Акцептни налози бр. 4568407 и 4568406 издадени од ППТУ „Интербалкан“ Гевгелија на име Ристиќ Александар, ул. „Кирил и Методиј“ бр. 5, Гевгелија. (2)

Пасош бр. 054943 издаден од УВР Куманово на име Ајрули Шаби ул. „Трајко Јовановски“ бр. 91, Куманово. (3)

Пасош бр. 397941 на име Меноска Санда ул. „Цветко Јаковлески“ бр. 3, Кичево. (61)

Пасош бр. 0122796 издаден од УВР Струмица на име Сузевски Стојан ул. „Даме Груев“ бр. 23, с. Ново Село, Струмица. (63)

Пасош бр. 438667 издаден од УВР Штип на име Ристов Благојчо ул. „Борис Крајгер“ бр. 14/28, Штип. (64)

Пасош бр. 174817 на име Деари Гајур с. Бело-виште, Гостивар. (65)

Пасош бр. 0439451 на име Таневски Зоран бул. „Туристичка“ бр. 50-1/7, Охрид. (66)

Пасош бр. 268522 на име Трајковска Зорица ул. „11 Ноември“ бр. 82, Куманово. (67)

Пасош бр. 0471031 на име Трајковски Деан ул. „Дембарска“ бр. 12, Битола. (68)

Пасош бр. 0474612 на име Шаипи Семије, с. Грнчари, Ресен. (69)

Пасош бр. 461446 на име Целили Шемнат ул. „Никола Парапунов“ 66, Гостивар. (70)

Пасош бр. 0117318/93 издаден од УВР Делчево на име Марина Маили – Убавелска, с. Разловци, Делчево. (5)

Пасош бр. 266377/94 издаден од УВР Куманово на име Џенкез Емини, с. Никуштак, Куманово. (6)

Пасош бр. 253041/94 издаден од УВР Тетово на име Абдили Евзи, с. Боговиње, Тетово. (7)

Пасош бр. 384285 издаден од ОВР Свети Николе на име Донев Ванчо с. Мустафино, Свети Николе. (71)

Пасош бр. 384287 издаден од ОВР Свети Николе на име Донев Ангел с. Мустафино, Свети Николе. (72)

Пасош бр. 056856 издаден од УВР Скопје на име Христина Божарева, ул. „Фуштанска“ бр. 15-а, Скопје. (2-а)

Пасош бр. 554774/95, издаден од УВР – Скопје на име Шеиде Ибраими, с. Арачиново, Скопје. (8)

Пасош бр. 154285/95, издаден од УВР – Скопје на име Кенан Нуши, с. Грдец, Скопје. (9)

Пасош бр. 153960/93, издаден од УВР – Скопје на име Идриз Куч, с. Батинци, ул. „4“ бр. 33, Скопје. (10)

Пасош бр. 0206759/94, издаден од УВР – Скопје на име Идриз Шакири, ул. „Дижонска“ бр. 23/11, Скопје. (11)

Пасош бр. 281625/94, издаден од УВР – Скопје на име Казим Таири, с. Сарај, ул. „10“ бр. 57-б, Скопје. (12)

Пасош бр. 351289/94, издаден од УВР – Скопје на име Слободан Пауновски, с. Стајковци, ул. „Илинденска“ бр. 29, Скопје. (13)

Пасош бр. 285775/94, издаден од УВР – Скопје на име Борче Милчевски ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 3/11, Скопје. (14)

Пасош бр. 013164/93, издаден од УВР – Скопје на име Павле Костадинов, ул. „Боро Менков“ бр. I-II/15, Скопје. (15)

Пасош бр. 0385971/94, издаден од УВР – Скопје на име Владимир Јордановски, ул. „Љубе Ивановиќ“ бр. 44-III/4, Скопје. (16)

Пасош бр. 115043/94, издаден од УВР – Скопје на име Нури Хусејни, с. Горно Свиларе, Скопје. (17)

Пасош бр. 005027/92, издаден од УВР – Скопје на име Тимче Георгиевски, ул. „Жарко Зрењанин“ бр. 40-б, Скопје. (18)

Пасош бр. 208327/93, издаден од УВР – Скопје на име Љубомир Серафимов с. Волково, ул. „95“ бр. 71, Скопје. (19)

Пасош бр. 541104/94, издаден од УВР – Скопје на име Гордана Самоникова – Митревска, ул. „Питу Гули“ бр. 39, Скопје. (20)

Пасош бр. 277641/94, издаден од УВР – Скопје на име Павле Пајмакоски, ул. „Илинденска“ бр. 3/23, Скопје. (21)

Пасош бр. 277246/94, издаден од УВР – Скопје на име Томе Пајмакоски, ул. „Илинден“ бр. 3/23, Скопје. (22)

Пасош бр. 277248/94, издаден од УВР – Скопје на име Слафана Пајмакоска ул. „Илинден“ бр. 3/23, Скопје. (23)

Пасош бр. 445525/94, издаден од УВР – Скопје на име Јованчо Чингаровски, ул. „Будимпештанска“ бр. 24-б, Скопје. (24)

Пасош бр. 102901/93, издаден од УВР – Скопје на име Рахилка Чингаровска, ул. „Будимпештанска“ бр. 24-б, Скопје. (25)

Пасош бр. 282860/94, издаден од УВР – Скопје на име Зоран Крстевски ул. „4 Јули“ бр. 87, Скопје. (26)

Решение за увоз на стока бр. IVA 249/2-95 од 06.XII.1995 година, издадено од Министерството за надворешни работи на РМ на име „Водно Табако“ – Скопје. (6790)

Одобрение Уп.бр. 15-6159 од 13.1.1983 година, издадено од СО Центар – Скопје на име Исени Нијази, Скопје. (6791)

Пасош бр. 0435497/94, издаден од УВР – Скопје на име Божидар Костовски ул. „Саво Михајлов 18“ бр. 10, Скопје. (6792)

Пасош бр. 0030420, издаден од ГУВР – Скопје на име Ибрахим Тафиловиќ, с. Батинци ул. „8“ бр. 1, Скопје. (6793)

Пасош бр. 159538/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Мустафа Ремзи, ул. „Метохиска“ бр. 28-а, Скопје. (6794)

Пасош бр. 356405, издаден од РСВР – Скопје на име Јусуфи Зулкуфли, с. Буковиќ, Скопје. (6795)

Чековна картична бр. 557/64 и чековите бр. 2689774, 2689775 и 2689776, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Љупчо Миџковски, Скопје.

Чековна картичка бр. 20635-45 и чековите од бр. 2671772 до 2671787 и 2671770, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Мирко Митевски, Скопје. (6690)

Чековна картичка бр. 41532/77 и чекови бр. 7172898, 7172899 и од бр. 7627741 до 7627745, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Јован Шулајковски, Скопје. (6691)

Чековна картичка бр. 90392/07 и чекови од бр. 2958670 до 2958675, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Јован Шулајковски, Скопје. (6692)

Чековна картичка бр. 9298122 и чекови од бр. 0002682420 до 0002682424 и бр. 0001349311, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Трпковска Жаглина, Скопје. (6693)

Чекови бр. 2717146 и 2717147 од тековна сметка бр. 22274-01, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Кице Белимов, Скопје. (6694)

Чек бр. 650319, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 0007609969, на име Горги Митровски, Скопје. (6695)

Чековна картичка бр. 826348 и чекови бр. 2458599, 2458600 и 2458601, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Ристо Тасев, Скопје. (6696)

Чековна картичка бр. 80946-65 и чекови од бр. 2823765 до 2823775, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Гордана Самоникова – Митревска, Скопје. (6697)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Шабан Октај, Скопје. (6698)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Ајка Шкријељ, Скопје. (6699)

Чековна картичка бр. 69917-25 и чекови бр. 2836151, 2782118, 2782120 и 2782119, издадени од Комер-

цијална банка а.д. – Скопје на име Чедомир Величковски, Скопје. (6700)

Чековна картичка бр. 0066044/13 и чекови од бр. 0002785667 до 0002785669, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име – полномошник Јанка Цветковска, Скопје. (6701)

Чековна картичка бр. 22789-45 и чекови бр. 0008806837 и 0008806838, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Јанка Цветковска – полномошник, Скопје. (6702)

Чековна картичка бр. 22599-53 и чекови бр. 0008051079 и 0008051080, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Блажевски Мирко, Скопје. (6703)

Чекови од бр. 2728820 до 2728827 од тековна сметка бр. 10752210, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Димитри Зози, Скопје. (6704)

Чековна картичка бр. 71046-65 и чековите од бр. 2869133 до 2869140, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Марија Величкова, Скопје. (6705)

Чековна картичка бр. 21230-70 и чековите од бр. 0008305387 до 0008305395 (9 чека), издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Јасмина Милосављевиќ, бул. „Јане Сандански“ бр. 65/19, Скопје. (6628)

Чекови од бр. 8260339 до 8260345 од тековна сметка бр. 411602, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Лазар Гогов, Скопје. (6629)

Чековна картичка бр. 12271-21, и чекови од бр. 7847267 до 7847270, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Јордана Гогова, Скопје. (6630)

Чековна картичка бр. 36935-10 и чековите од бр. 2236109 до 2236120, 1784016 и 1784017, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Марија, Цинцева, Скопје. (6631)

Чековна картичка бр. 20445-53 и чекови од бр. 2423769 до 2423773, 2423759, 2423760, 2423761 и 2595248, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Стојан Трајковски, Скопје. (6632)

Чекови од бр. 07972121 до 07972140, од бр. 08169551 до 08169570, 07129186, 07129187 и 07129188 од тековна сметка бр. 29586-11, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Страшо Голубовски, Скопје. (6633)

Чековна картичка бр. 21353-70 и чекови од бр. 2359980 до 2359985, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Спасе Јовковски, Скопје. (6634)

Чековна картичка бр. 0098278-72 и чековите од бр. 0002715831 до 0002715834, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Фроса Никова, Скопје. (6635)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Адем Цемаил, с. Трубареве, Скопје. (6674)

Здравствена легитимација бр. 30456577600, издадена од Завод за здравствена заштита – Скопје на име Рајна Самарџиева, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 20-3/15, Скопје. (6675)

Здравствена легитимација, издадена од Завод за здравствено осигурување – Скопје на име Максими Есма, с. Миладиновци, Скопје. (6676)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Хасип Рахимовиќ, Скопје. (6677)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Куртановиќ Рифо, Скопје. (6678)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Лидија Трајкова, Скопје. (6679)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Шаин Сезаир, Скопје. (6680)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Елена Михајловска, Скопје. (6681)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Елвир Садиковиќ, Скопје. (6682)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Златко Трајановски, Скопје. (6683)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Илја Даскалов, Скопје. (6684)

Решение бр. 14-6897 од 19.XII.1989 год. за вршење јавен превоз со моторно возило, издадено од Општински секретаријат за стопанство и труд – Скопје на име Велески Методија, ул. „Водњанска“ бр. 4/II/12, Скопје. (6667)

Решение У. бр. 14-310 од 17.I.1991 година, за промет на мало со животни намирници, издадено од СО – Карпош – Општински секретаријат за стопанство и труд на име Бошковски Николче, ул. „Козле“ бр. 4-6, Скопје. (6668)

Решение бр. 11-3007 од 28.V.1990 година, издадено од Секретаријат за стопанство Чаир – Скопје на име Стојан Вељковиќ, Скопје. (6669)

Решение бр. 18-8249/2-94 од 22.VII.1994 година, издадено од Министерство за односи со странство на РМ – Скопје на име Претпријатије „Давидов“ за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија извоз-увоз ДОО – Скопје. (6670)

Одобрение Уп. бр. 14-1648 од 12.IV.1989 година издадено од СО – Карпош – Скопје на име Добра Марковска, Скопје. (6671)

Решение Уп. бр. 12-9298 од 03.X.1989 год., издадено од СО Центар – Скопје на Селим Јзџан, Скопје. (6672)

Одобрение бр. 11-3919 од 18.XII.1987 година, издадено од СО Чаир – Скопје на име Вадин Асани, Скопје. (6673)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Ристе Стефановски, Скопје. (6636)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Љубомир Митров, Скопје. (6637)

Свидетелство за завршено III година, и диплома за завршено средно образование, издадени од Трговско училиште „Цветан Димов“ – Скопје на име Гиевски Драгољуб, Скопје. (6638)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Симон Јакимовски, Скопје. (6639)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Митат Садик, с. Љуботен, Скопје. (6640)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Славица Тримческа, Скопје. (6641)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Јасмина Адилковиќ, Скопје. (6642)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Бејтула Куртиши, Скопје. (6643)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Јусуф Беќирагиќ, Скопје. (6644)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Дивна Станковиќ, Скопје. (6645)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Назиф Селмани, Скопје. (6646)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Велибор Маџановиќ, Скопје. (6726)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Иванка Чангова, Скопје. (6727)

Свидетелството за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Напредок“, с. Студеничани, на име Муамер Рамадани, Скопје. (6728)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Асири Целадин, Скопје. (6729)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Нешат Сулејманов, Скопје. (6730)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Олга Лазаровска Таневска, Скопје. (6731)

Здравствени книшки, издадени во Скопје на име Младен, Снежана и Тања Васиљевиќ, Скопје. (6732)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Виктор Калаџиџев, Скопје. (6733)

Свидетелство за завршено II година, издадено од ЕПУ „Васил Антевски – Дрен“ – Скопје на име Соња Смиљковиќ, Скопје. (6734)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Маријан Стојановски, Скопје. (6735)

Чековна картичка бр. 96212-85 и чекови бр. 2760905 и 2760906, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Нада Беришиќ, Скопје. (6736)

Чековна картичка бр. 9031-24 и чек бр. 2380478, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Зорица Сиљаноска, Скопје. (6737)

Чекови бр. 2762355 и 2762356 од тековна сметка бр. 8796151, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Томе Тодоровски, Скопје. (6738)

Чековна картичка бр. 62650/84 и чекови од бр. 2850713 до 2850722 и од бр. 2819128 до 2819133 и 2660181, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Благоица Јовановска, Скопје. (6739)

Чековна картичка бр. 67168-48 и чекови од бр. 1472652 до 1472655, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Лилјана Гошевска, Скопје. (6740)

Чековна картичка бр. 0053138/76 и чековите од бр. 0002668385 до 0002668389, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Веселиновски Јовче, Скопје. (6741)

Чековна картичка бр. 0053138/76 и чековите од бр. 0002668385 до 0002668389, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 0100721/40 и чек бр. 0002692794 на име Алексовски Бранко, нас. „Иго Тричковик“, ул. „9“ бр. 6, Куманово. (6742)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Елисавета Бежановска, Скопје. (6743)

Чековна картичка бр. 67010/88 и чековите од бр. 2872335 до 2872344, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Петре Арсовски, Скопје. (6744)

Чековна картичка бр. 9309739 и чековите бр. 2737574 и 2737575, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Надежда Василева, Скопје. (6745)

Решение Уп. бр. 12-3172 од 01.IV.1991 година, издадено од СО Центар – Скопје на име Нејази Нухи, Скопје. (6746)

Решение бр. 25-2887 од 23.XII.1994 година, издадени од Секретаријат за стопанство ПОЕ – Гази Баба – Скопје на име Петре Стевковски, Скопје. (6747)

Решение бр. 12-9463 од 16.I.1989 година, издадено од СО Центар – Скопје на име Александар Петровски, Скопје. (6748)

Чековна картичка бр. 77351-34 и чековите од бр. 1878272 до 1878281, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Ангелина Филиповска, Скопје. (6772)

Чековна картичка бр. 18155-64 и чекови од бр. 8361765 до 8361772, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Методи Симјановски, Скопје. (6773)

Чековна картичка бр. 5235/26 и чекови од бр. 142922 до 142931, издадени од Македонска банка а.д. – Скопје на име Владимир Трандафиловски, Скопје. (6774)

Чековна картичка бр. 111731-61 и чекови од бр. 2874125 до 2874138, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Цветанка Јаневска, Скопје. (6775)

Чекови бр. 7349111, 7349112 7349113 од тековна сметка бр. 4927-03, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Александар Милески, Скопје. (6776)

Чекови од бр. 704359 до 704362, од тековна сметка бр. 86379-53, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Слободан Станоевски, Скопје. (6777)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Цвета Идризи, Скопје. (6778)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Слободанчо Трпчевски, Скопје. (6779)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Зоран Паневски, Скопје. (6780)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Иса Мифтари, с. Љуботен, Скопје. (6781)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Милан Мијушковиќ, Скопје. (6782)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Идриз Љамалари, Скопје. (6783)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Емини Сами, с. Арнаки, Скопје. (6784)

Касата да прими бр. 33 на износ од 850,00 денари и бр. 33 на износ 10.000,00, денари, издадени од Скопски пазар – Скопје за пазаришен надомест за тезга бр. 92 на име П.З. „Галант“ – Скопје. (6785)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Елмаз Амети, ул. „147“ бр. 6, Скопје. (6786)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Љупчо Зафировски, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47-2/26, Скопје. (6787)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Снежана Ангеловска, Скопје. (6788)

Пасош бр. 0067981 на име Цветанов Венко с. Смоларе, Струмица. (73)

Пасош бр. 743838 издаден од УВР Скопје на име Ферати Асан ул. „Ордан Чопела“ бр. 93, Скопје. (4830)

Сведителство за завршено средно образование IV степен – гимназија бр. 118/78 година на име Рамани Изет с. Богојци, Струга. (74)

Пасош бр. 515164/95 издаден од УВР Тетово на име Амедин Сулејмани с. Н. Село II, Тетово. (75)

Пасош бр. 337404 на име Цемаили Зулбегар с. Врбјане, Гостивар. (6612-а)

Пасош бр. 0110050, издаден од УВР – Куманово на име Додевски Гоце, нас. Ајдучка Чешма бр. 240, Куманово. (91-а)

Пасош бр. 238816, на име Арифџи Цемиле, с. Длапкин Дол, Кичево. (92-а)

Пасош бр. 0452849/94, издаден од УВР – Делчево на име Дејан Витановски, ул. „Рударска“ бр. 3, Македонска Каменица. (93-а)

Пасош бр. 069290 на име Емрули Насер с. Добридол, Гостивар. (4)

Пасош бр. 0341699 на име Алтипармаков Љупчо ул. „Партизанска“ бр. 47-А/19, Битола. (5)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91 и Одлуката за трансформација бр. 03-893 од 22.12.1995 год. Претпријатието за преработка на пластични маси и производи од стаклопластика АД „Полипласт“ П.О. Струга, објавува

ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. Претпријатието за преработка на пластични маси и производи од стаклопластика АД „Полипласт“ П.О. Струга ја започна постапката за трансформација согласно одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници државјани на Република Македонија да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

3. Пријавувањето на побарувањата да се врши преку посебен образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и истовремено да го достават до Претпријатието и Агенцијата.

4. Седиштето на претпријатието е на улица „Индустриска“ бб Струга.

2262

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на РМ“ 38/93), ТП „Унион – мак“ – Скопје, објавува

ОГЛАС

ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. ТП „УНИОН – МАК“ – Скопје, ги повикува поранешните сопственици и нивните наследници, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

2. Пријавувањето на побарувањето се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите да ги достават до ТП „Унион – Мак“ Скопје, и еден примерок до Агенцијата за трансформација на претпријатијата.

Ве молиме доставете ни профактура за да извршиме уплата, а вирмански налог како доказ ќе ви доставиме на факс.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „Социјален борец“ – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Градски стадиум“ бр. 66 Битола во време од 07 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „БРАТСТВО“ АД – Охрид

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 11.12.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-

наат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. 7-ми Ноември бр. 178 во време од 12 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „АД „СО-ВЕРЕМЕН ДОМ“ – Прилеп

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 11.12.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Александар Македонски бб во време од 9 до 13 часот.

(2263)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Општественото претпријатие за производство на вештачки брусеви, брусно платно и хартија „ИДНИНА“ – Кратово.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 11.12.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории во претпријатието, кое се наоѓа на улица „Гоце Делчев“ бб Кратово и тоа во времето од 8 до 13 часот секој работен ден.

(2264)

Врз основа на член 33 и 35 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93) Друштвото со ограничена одговорност во општествена сопственост за сервисирање и трговија „Ремонт и сервис со трговија „Светни Николе, ул. „М. Тито“ бр. 75, објавува.

ОБЈАВУВА

1. ДОО во општествена сопственост за сервисирање и трговија „РЕМОНТ И СЕРВИС СО ТРГОВИЈА „Свети Николе, ул. „М. Тито“ бр. 75 ја почна постапката на трансформација во согласност со одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници кои се државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

3. Седиште на претпријатието ДОО „Ремонт и сервис со трговија“ е на ул. „Маршал Тито“ бр. 75-Свети Николе.

4. Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до ДОО „Ремонт и сервис со трговија „Свети Николе и Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на посебен образец пропишан од Агенцијата. („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94).

(2260)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ЕКОНОМСКИ ЦЕНТАР“ А.Д. за економски и организациони услуги и промет – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ бб во Скопје во време од 7.30 до 15.30 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ПРОТЕКС“ – ПРОБИШТИП

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „МИРО БАРАГА“ бб во Пробиштип во време од 7 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „АДО-НЕКС“ – СКОПЈЕ

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: – откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Беласица“ б во Скопје во време од 08 до 09 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, А.Д. „ТРИКО“ – ВИНИЦА

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Партизанска“ бр.3 во време од 10 до 14 часот.

Со цел издавање акции заради дополнително вложување, ПОС „ТРАНШПЕД МАКЕДОНИЈА – ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ“ – Струмица, огласува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ВЛОЖУВАЊЕ

I

1. „Траншпед Македонија – Товарен Сообраќај“ е општествено претпријатие, со седиште во Струмица, ул. „Климент Охридски“ бр. 105, регистрирано во Окружниот стопански суд во Штип под С.рег.280/91, Основна дејност на ПОС „Траншпед Македонија – Товарен Сообраќај“ е превоз на стоки во друмскиот сообраќај во внатрешниот и меѓународниот промет.

Вкупниот број на постојано вработените лица во ПОС „Траншпед Македонија – Товарен Сообраќај“ изнесува 112.

Вредноста на ПОС „Траншпед Македонија – Товарен Сообраќај“, според почетниот биланс на состојбата, изготвен во согласност со Методологијата за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал, изнесува 1.943.864 ДЕМ.

ПОС „Траншпед Македонија – Товарен Сообраќај“ за општествениот капитал што е предмет на трансформација ќе издаде 38.877 акции секоја со номинална вредност од 50 ДЕМ.

Од вкупниот број на акции што го преставуваат општествениот капитал наменет за трансформација, 15% односно 5.832 акции со вкупна вредност од 291.600 ДЕМ ќе му се пренесат бесплатно на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

Предмет на продажба преставува делот од општествениот капитал во износ од 1.652.250 ДЕМ (85% од проценетата вредност на ПОС „Траншпед Македонија – Товарен Сообраќај“), односно 33.045 акции.

Од 38.877 акции што го преставуваат општествениот капитал 30% односно 11.663 акции со вкупна вредност од 583.150 ДЕМ ќе им бидат понудени на продажба со попуст на вработените, порано вработените и пензионираниите работници на ПОС „Траншпед Македонија – Товарен Сообраќај“. Заради остварување на трансформацијата на Претпријатието по методот на издавање на акции заради дополнителното вложување, ПОС „Траншпед Македонија – Товарен Сообраќај“ – Струмица, ги повикува сите заинтересирани лица да поднесат понуда за дополнително вложување.

Право на дополнително вложување во Претпријатието под еднакви услови имаат домашните и странските физички и правни лица. Понудите за дополнително вложување од страна на заинтересираните лица се до-

ставуваат, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик, на адреса на Претпријатието. Кон понудата заинтересираните лица обврзно поднесуваат и програма за развој на претпријатието.

Во понудата за дополнително вложување задолжително треба да бидат наведени:

- основни податоци за понудувачот;
- износот на дополнителното вложување кое понудувачот има намера да го изврши во Претпријатието;
- износот на делот од општествениот капитал што понудувачот има намера да го откупи;
- рокот во кој откупот ќе се изврши (не подолг од 5 години), и
- годишните рати според кои ќе се врши откупот на акциите што од страна на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал се резервираат во полза на понудувачот.

Нема да се разгледуваат понудите во кое е понудено дополнителното вложување помало од 30% од вкупната вредност на Претпријатието, или во кои е понуден откуп на дел од општествениот капитал во Претпријатието што, заедно со дополнителното вложување, е помал од 51% од вкупниот капитал на Претпријатието.

Ако бидат поднесени повеќе понуди за дополнително вложување во Претпријатието предимство ќе имаат лицата кои ќе понудат поквалитетна програма за развој на претпријатието, како и други поповолни услови.

Понудите за дополнително вложување ќе ги разгледува и за нив ќе решава Работничкиот совет на Претпријатието.

Во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот за поднесување на понудите сите понудувачи ќе бидат писмено известени за решението на Работничкиот совет на Претпријатието.

Друштвото со ограничена одговорност за градежништво и трговија „Техноградинг“ Крушево, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ УДЕЛИ

1. Уделите ги издава ДОО „Техноградинг“ Крушево врз основа на Решение бр. 15-230/205 од 13.04.1995 год. издадено од Комисијата на Владата на Р Македонија, за трансформација на претпријатието со општествен капитал.

2. Основна дејност на друштвото е градежништво и трговија.

3. Трансформацијата на друштвото ќе се изврши преку откуп од страна на вработените.

4. Вкупната вредност на уделите за купување изнесува 70.081 ДЕМ. (во динарска противвредност на денот на плаќањето според официјалниот курс на НБМ) – најнискиот удел што може да биде купен изнесува 100 ДЕМ.

– вкупната вредност на уделите што се купуваат со попуст изнесува 21.024,30 ДЕМ. со грејс период од 2 години и рок на отплата од 5 год.

– вкупната вредност на уделите што се купуваат без попуст изнесува 49.056,70 ДЕМ.

– рок на запишување на уделите изнесува 8 дена од денот на објавувањето на повикот.

5. Право на запишување и купување на удели без попуст имаат сите вработени во друштвото, а право на запишување и купување на акции со попуст имаат оние лица кои во ДОО „Техноградинг“ имаат најмалку две

години работен стаж пред донесувањето на Одлуката за трансформација.

6. Запишување на уделите ќе се врши со изјава што се добива во друштвото.

7. Изјавите за запишување на уделите во писмена форма се доставуваат до ДОО „Техноградинг“ Крушево.

СОДРЖИНА

1. Одлука за начинот на продажба на царински стоки и распоредот на средствата добиени со таа продажба	1
2. Решение за назначување помошник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина	2
3. Решение за разрешување и именување заменик на претседателот на Комисијата за условен отпуст	3
4. Решение за назначување помошник на министерот за финансии	3
5. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал	3
6. Решение за именување вршител на должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал	3
7. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал	3
8. Решение за разрешување од должноста претседател на Посебната комисија за утврдување условот – владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија	4
9. Решение за определување претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „13 Ноември“ – Скопје	4
10. Решение за определување претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Весели цветови“ – Делчево	4
11. Решение за давање согласност за назначување инспектор во Министерството за финансии – Управа за јавни приходи – Подрачна единица Кавадарци	4
12. Годишна програма за премер и катастар на недвижностите во 1996 година	4
13. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, составување на пресметките и доставување на тие пресметки до Заводот за платен промет	11
1. Одлука за определување на висината на надоместокот на трошоците што му се предизвикани на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје со приклучување на трошилата на новите потрошувачи, односно со зголемување на приклучната моќност на постојните потрошувачи	12